

ЗАПИСНИК

од Сто и третата седница на Владата на
Република Северна Македонија,
одржана на 26 август 2025 година

Скопје, август 2025 година

PROCESVERBAL

nga Mbledhja e njëqindetretë e Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
mbajtur më 26 gusht 2025

Shkup, gusht 2025

ЗАПИСНИК

од Сто и третата седница на Владата на
Република Северна Македонија,
одржана на 26 август 2025 година

PROCESVERBAL

nga Mbledhja e njëqindetretë e Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
mbajtur më 26 gusht 2025

Седницата започна во 12:25 часот.

На седницата претседаваше проф. д-р Христијан Мицкоски, претседател на Владата на Република Северна Македонија.

На седницата присуствуваа Александар Николоски, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за транспорт, Љупчо Димовски, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политички систем, Иван Стоилковиќ, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за односи меѓу заедниците, Арбен Фетаи, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро владеење, членовите на Владата, м-р Владо Мисајловски, министер за одбрана, Панче Тошковски, министер за внатрешни работи, м-р Орхан Муртезани, министер за европски прашања, м-р Бесар Дурмиши, министер за економија и труд, м-р Сања Божиновска, министер за енергетика, рударство и минерални сировини, Цветан Трипуновски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Азир Алиу, министер за здравство, проф. д-р Весна Јаневска, министер за образование и наука, м-р Златко Перински, министер за локална самоуправа, Зоран Љутков, министер за култура и туризам, м-р Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација, Горан Минчев, министер за јавна администрација, Борко Ристовски, министер за спорт и д-р Шабан Салиу, министер без ресор, задолжен за интеграција и имплементација на Стратегијата за инклузија на Ромите 2022-2030,

Mbledhja filloi në orën 12:25.

Mbledhjen e udhëhoqi prof. dr. Hristijan Mickovski, kryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në mbledhje morën pjesë Aleksandar Nikolloski, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ministër i Transportit, Lupço Dimovski, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i angazhuar për Sistem Politik, Ivan Stoilković, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ministër i Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive, Arben Fetaj, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i angazhuar për Politika të Qeverisjes së Mirë, anëtarët e Qeverisë, mr. Vllado Misajlovski, ministër i Mbrojtjes, Pançe Toshkovski, ministër i Punëve të Brendshme, mr. Orhan Murtezani, ministër i Çështjeve Evropiane, mr. Besar Durmishi, ministër i Ekonomisë dhe Punës, mr. Sanja Bozhinovska, ministre e Energjetikës, Minierave dhe Lëndëve të Para Minerale, Cvetan Tripunovski, ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, dr. Azir Aliu, ministër i Shëndetësisë, prof. dr. Vesna Janevska, ministre e Arsimit dhe Shkencës, mr. Zlatko Perinski, ministër i Vetëqeverisjes Lokale, Zoran Lutkov, ministër i Kulturës dhe Turizmit, mr. Stefan Andonovski, ministër i Transformimit Digjital, Goran Minçev, ministër i Administratës Publike, Borko Ristovski, ministër i Sportit dhe dr. Shaban Salii, ministër pa resor, i angazhuar për integrimin dhe implementimin e Strategjisë për Përfshirjen e Romëve 2022-2030, si dhe sekretari i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Igor Janushev dhe

како и генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, Игор Јанушев и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, м-р Хасим Муртезани.

На седницата присуствуваше и д-р Оливера Нечовска, секретар на Секретаријатот за законодавство.

Покрај членовите на Владата, на седницата присуствуваа и м-р Ален Дереван, заменик на министерот за правда, проф. д-р Николче Јанкуловски, заменик на министерот за финансии, Ѓоко Велковски, заменик на министерот за социјална политика, демографија и млади и м-р Ане Лашкоска, заменик на министерот за животна средина и просторно планирање.

На седницата присуствуваа и м-р Ивица Томовски, директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија и Марија Митева и Венера Љатиџи Азизи, портпароли на Владата на Република Северна Македонија, како и Андреа Ѓошевска претставник од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

Од седницата отсутствуваа м-р Изет Меџити, прв заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за животна средина и просторно планирање, Игор Филков, министер за правда, д-р Тимчо Муцунски, министер за надворешни работи и надворешна трговија, м-р Гордана Димитриеска Кочоска, министер за финансии и Фатмир Лимани, министер за социјална политика, демографија и млади.

*
* *

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата, Владата го утврди следниов

зëвëндëссекретариот i пëргжитшëм i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mr. Hasim Murtezani.

Në mbledhje mori pjesë edhe dr. Olivera Neçovska, sekretare e Sekretariatit të Legjislacionit.

Përveç anëtarëve të Qeverisë, në mbledhje morën pjesë edhe mr. Alen Dereban, zëvendësministër i Drejtësisë, prof. dr. Nikollçe Jankullovski, zëvendësministër i Financave, Gjoko Vellkovski, zëvendësministër i Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rinjve dhe mr. Ane Lashkoska, zëvendësministre e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.

Në mbledhje morën pjesë edhe mr. Ivica Tomovski, Drejtor i Shërbimit të Punëve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Marija Miteva dhe Venera Latifi Azizi, zëdhënëse të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe Andrea Gjoshenska, përfaqësuese nga Zyra e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në mbledhje munguan mr. Izet Mexhiti, zëvendëskryetar i parë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Igor Fillkov, ministër i Drejtësisë, dr. Timço Mucunski, ministër i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, mr. Gordana Dimitrieska Koçoska, ministre e Financave dhe Fatmir Limani, ministër i Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rinjve.

*
* *

Në bazë të Propozim rendit të ditës dhe propozimeve të parashtruara në mbledhje, Qeveria e përcaktoi këtë

ДНЕВЕН РЕД

- Усвојување на Записникот од Осумдесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 јуни 2025 година

- Усвојување на Записникот од Деведесет и петтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 јули 2025 година

- Усвојување на Записникот од Деведесет и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 август 2025 година

- Усвојување на Записникот од Сто и првата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 август 2025 година

- Усвојување на Записникот од Сто и втората седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 август 2025 година

REND DITE

- Miratimi i Procesverbalit nga Mbledhja e tetëdhjetëegjashhtë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 24 qershor 2025

- Miratimi i Procesverbalit nga Mbledhja e nëntëdhjetëepestë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 22 korrik 2025

- Miratimi i Procesverbalit nga Mbledhja e nëntëdhjetëenëntë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 5 gusht 2025

- Miratimi i Procesverbalit nga Mbledhja e njëqindnjëtë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 19 gusht 2025

- Miratimi i Procesverbalit nga Mbledhja e njëqindedytë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 19 gusht 2025

1. Информација за испраќање на републичките сили за спасување од урнатини на меѓународна НАТО вежба во Република Бугарија „Бугарија 2025“, со Предлог-одлука

2. Барање за обезбедување на финансиски средства за организација на Триесет и третото собрание на Асоцијација на балкански новински агенции-БНА-ЈИ

1. Informacion për dërgimin e forcave republikane për shpëtim nga rrënojat në stërvitje ndërkombëtare të NATO-s në Republikën e Bullgarisë "Bullgaria 2025", me Propozimvendim

2. Kërkesë për sigurimin e mjeteve financiare për organizimin e Kuvendit të tridhjetetretë të Asociacionit të Agjencive Ballkanike të Lajmeve – ABL -JI

- | | |
|--|---|
| 3. Ревизорски извештај за 2023 година, Годишен извештај за работењето за 2023 година и обрасци по Годишна сметка за 2023 година на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта Скопје – ц.о., со предлог-одлуки | 3. Raport revizioni për vitin 2023, Raport vjetor i punës për vitin 2023 dhe formularë ndaj Llogarisë vjetore për vitin 2023 të Ndërmarrjes Publike për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Rrugëve Magjistrale dhe Rajonale Shkup - c.o., me propozimvendime |
| 4. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие Национална радиодифузија – Скопје, со Предлог – одлука | 4. Vendim statutor për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Ndërmarrjes Publike Radiodifuzioni Nacional – Shkup, me Propozimvendim |
| 5. Информација за реструктурирањето и продолжувањето на Проектот за модернизација на земјоделството финансиран од заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, со статус за напредокот во реализацијата на проектните активности заклучно со јуни 2025 година, со прилози | 5. Informacion për ristrukturimin dhe vazhdimin e Projektit për modernizimin e bujqësisë të financuar nga huaja nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka Botërore, me statusin e progresit në realizimin e aktiviteteve të projektit përfshirë qershor 2025, me shtojca |
| 6. Информација во врска со ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ Македонија за 2025 година | 6. Informacion lidhur me Planin strategjik të marketingut të rishikuar të TAV Maqedoni për vitin 2025 |
| 7. Информација со Предлог-стратегија за мали и средни претпријатија 2025-2030 на Република Северна Македонија, со Акциски план (2025-2027) | 7. Informacion me Propozimstrategji për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 2025-2030 të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me Plan veprimi (2025-2027) |
| 8. Барање на Брендан Филиповски, за прием во државјанство на Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Северна Македонија | 8. Kërkesë e Brendan Filipovskit, për pranim në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me nenin 11 të Ligjit të Shtetësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut |
| 9. Барање на Андрија Димески, за прием во државјанство на Република Северна Македонија, по член 11 од Законот за државјанството на Република Северна Македонија | 9. Kërkesë e Andrija Dimeskit, për pranim në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me nenin 11 të Ligjit të Shtetësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut |
| 10. Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Селмани и Салији против Република Северна Македонија, А.бр.52082/22 | 10. Informacion për mundësitë dhe kushtet për zgjidhje me marrëveshje të lëndës Selmani dhe Saliji kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut, A.nr.52082/22 |
| 11. Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Џафер Небија | 11. Informacion për mundësitë dhe kushtet për zgjidhje me marrëveshje të lëndës Xhafer Nebija |

против Република Северна Македонија A.бр.7454/21	kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut A.nr.7454/21
12. Предлог-одлука за давање под закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба	12. Propozimvendim për dhënien me qira të sendeve të paluajtshme me marrëveshje të drejtpërdrejtë
13. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината на превозот на учениците во државните основни и средни училишта за релациите каде нема обезбедено линиски превоз, за учебната 2025/2026 година	13. Propozimvendim për ndryshimin e Vendimit për lartësinë e transportit të nxënësve në shkollat shtetërore fillore dhe të mesme për relacionet ku nuk është siguruar transport i linjës, për vitin shkollor 2025/2026
14. Годишен извештај за работењето на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија во 2024 година	14. Raport vjetor për punën e Komisionit Rregullator të Energjetikës, Shërbimeve të Ujit dhe Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024
15. Иницијатива од Општинската организација на Сојузот на борци од Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941 - 1945 и граѓаните продолжувачи од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под УЗ.бр.10/2025 за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за промена на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти во Општина Тетово бр.07-766/4 од 24.4.2007 година, донесена од Советот на Општина Тетово	15. Nismë nga Organizata Komunale e Bashkimit të Luftëtarëve nga Lufta Nacionalçlirimtare dhe Antifashiste e Maqedonisë 1941-1945 dhe qytetarëve që vazhdojnë nga Tetova, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut me UZ.nr. 10/2025 për iniciimin e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së Vendimit për ndryshimin e rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve tjera infrastrukturore në komunën e Tetovës nr. 07-766/4 të datës 24.4.2007, sjellë nga Këshilli i Komunës së Tetovës
16. Иницијатива поднесена од адвокат Миа Ношпал Чорак од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.36/2025 за поведување постапка за оценување на уставноста на член 7 од Законот за изменување на Законот за железнички систем („Службен весник на Република Северна Македонија" бр.187/24)	16. Nismë e parashtruar nga avokatja Mia Noshpall Çorak nga Shkupi, dorëzuar deri te Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me nr.K.36/2025 për iniciimin e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 7 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Sistemit Hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 187/24)
17. Понуда од нотар Дејан Павлоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.23446 за КО Сингелик 1, на КП бр.4146/1, викано место улица „А. Попов", Имотен лист бр.27498 за КО Сингелик 1, на КП бр.4146/16, викано место улица „А. Попов", Имотен лист бр.23649 за КО Сингелик 1, на КП бр.4146/11,викано место улица	17. Ofertë nga noteri Dejan Pavloski nga Shkupi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me Fletëpronësi nr. 23446 për KK Hasanbeg 1, të PK nr. 4146/1, vendi/rruga e quajtur "A. Popov", Fletëpronësi nr. 27498 për KK Hasanbeg 1, të PK nr. 4146/16, vendi/rruga e quajtur "A. Popov", Fletëpronësi nr. 23649 për KK Hasanbeg 1, të PK nr. 4146/11,

„А. Попов", Имотен лист бр.22543 за КО Сингелик 1, на КП бр. 4146/5, викано место/улица „А. Попов", Имотен лист бр.23445 за КО Сингелик 1, на КП бр.4146/2, викано место/улица „А. Попов"	vendi/rruga e quajtur "A. Popov", Fletëpronësi nr. 22543 për KK Hasanbeg 1, të KP nr. 4146/5, vendi/rruga e quajtur "A. Popov", Fletëpronësi nr. 23445 për KK Hasanbeg 1, të PK nr. 4146/2, vendi/rruga e quajtur "A. Popov"
18. Кадровски прашања	18. Çështje kadrovike
19. Прашања и предлози	19. Pyetje dhe propozime
20. Информација за реализација на иницијативата за зелени ленти во рамките на Планот за раст	20. Informacion për realizimin e iniciativës për lenta të gjelbra në kuadër të Planit të rritjes
21. Информација за привремено сместување на Основното училиште со ресурсен центар „Иднина“ Скопје	21. Informacion për akomodim të përkohshëm të Shkollës fillore me qendër burimore “Idnina” Shkup
22. Предлог-одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта (деветнаесетта одлука)	22. Propozimvendim për dorëzim të paluajtshmërisë në posedim të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore (vendimi i nëntëmbëdhjetë)
23. Информација за статусот и потребата за ефектуирање на договорот за грант наменет за проектот „Изградба на нова железничка делница Крива Паланка –граница кон Р.Бугарија, како дел од железничкиот Коридор VIII“, со усогласен текст на Амандман бр.1 на Договорот	23. Informacion për statusin dhe nevojën për zbatimin e marrëveshje për grant të dedikuar për projektin “Ndërtim i hekurudhës së re seksioni Kriva Pallankë – kufiri me R. e Bullgarisë, si pjesë e Koridorit hekurudhor VIII”, me tekst të harmonizuar të Amendamentit nr.1 të Marrëveshjes
24. Информација во врска со одржување на седница на Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажана за 27 август 2025 година	24. Informacion lidhur me mbajtjen e mbledhjes së Kuvendit të aksinarëve të Kombinatit të duhanit ShA Prilep, mbajtur më 27 gusht 2025
25. Информација за потпишување на Третиот дополнителен протокол на Европската конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја, со текст на Трет дополнителен протокол	25. Informacion për nënshkrimin e Protokollit të tretë shtesë të Konventës Evropiane për ndihmë të ndërsjellë juridike në materien penale, me Tekst të protokollit shtesë
26. Предлог-уредба за изменување на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон	26. Propozimdekret për ndryshimin e Dekretit për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit për zbatimin e Ligjit Doganor
27. Предлог-одлука за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај	27. Propozimvendim për dhënien me qira të objekteve në vendkalimet kufitare për komunikacionin rrugor

*

* *

*

* *

Владата без забелешки ги усвои Записникот од Осумдесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 јуни 2025 година, Записникот од Деведесет и петтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 јули 2025 година, Записникот од Деведесет и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 август 2025 година, Записникот од Сто и првата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 август 2025 година и Записникот од Сто и втората седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 август 2025 година.

Qeveria pa vërejtje i miratoi Procesverbalin e Mbledhjes së tetëdhjetëegjashtë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 24 qershor 2025, Procesverbalin e Mbledhjes së nëntëdhjetëepetë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 22 korrik 2025, Procesverbalin e Mbledhjes së nëntëdhjetëenëntë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 5 gusht 2025, Procesverbalin e Mbledhjes së njëqindnjëtë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 19 gusht 2025 dhe Procesverbalin e Mbledhjes së njëqindedytë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 19 gusht 2025.

*

* *

*

* *

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:

Për secilën pikë të Rendit të ditës, Qeveria i solli konkluzat e mëposhtme:

Точка 1

Pika 1

Владата ја разгледа Информацијата за испраќање на републичките сили за спасување од урнатини на меѓународна НАТО вежба во Република Бугарија „Бугарија 2025“, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за испраќање на републичките сили за заштита и спасување од урнатини на НАТО вежбовната активност за управување со кризи „Бугарија 2025“ во Република Бугарија.

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për dërgimin e forcave republikane për shpëtim nga rrënojat në stërvitje ndërkombëtare të NATO-s në Republikën e Bullgarisë "Bullgaria 2025", me Propozimvendim, e miratoi Informacionin dhe e solli Vendimin për dërgimin e forcave republikane për mbrojtje dhe shpëtim nga rrënojat, në aktivitetin stërvitës të NATO-s për menaxhim me kriza "Bullgaria 2025" në Republikën e Bullgarisë.

Истовремено, Владата заклучи да се преиспита неопходноста за испраќање на голем број лица на вакви меѓународни вежби во иднина.

Njëkohësisht, Qeveria konkludoi që të shqyrtohet domosdoshmëria për dërgimin e numrit të madh të personave në stërvitje të tilla ndërkombëtare në të ardhmen.

Точка 2

Pika 2

Владата го разгледа Барањето за обезбедување на финансиски средства за организација на Триесет и третото собрание на Асоцијација на балкански новински агенции-БНА-ЈИ, го усвои Барањето и ја задолжи Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија да обезбеди:

- хотелско сместување во Скопје, за 2 и 3 септември 2025 година (2 ноќевања со појадок, 30 еднокреветни соби);
- конференциска сала за 3 септември 2025 година, со озвучување, видео зид и проектор, со две кафе паузи и ручек, со капацитет за 50 лица.
- хотелско сместување во Охрид за 4 септември 2025 година (1 ноќевање со појадок и вечера, 40 еднокреветни соби);
- ресторан за вечера во Скопје, на 2 септември 2025 година, за 60 лица;
- ресторан за вечера во Скопје, на 3 септември 2025 година, за 50 лица;
- ресторан за ручек во Охрид, на 4 септември 2025 година, за 50 лица;
- организиран автобуски превоз Скопје-Охрид-Скопје, на 4 и 5 септември 2025 година, за 50 лица и
- организиран автобуски превоз Скопје - Комплекс Македонско село - Скопје, на 3 септември 2025 година, за 50 лица.

Точка 3

Владата ги разгледа Ревизорскиот извештај за 2023 година, Годишниот извештај за работењето за 2023 година и обрасците по Годишната сметка за 2023 година на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта Скопје – ц.о., со предлог-одлуки и ги донесе:

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за распределба на средствата остварени од работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта Скопје - ц.о. за 2023 година.

Qeveria e sqyrtoi Kërkesën për sigurimin e mjeteve financiare për organizimin e Kuvendit të tridhjetetretë të Asociacionit të Agjencive Ballkanike të Lajmeve – ABL -JI, e miratoi Kërkesën dhe e obligoi Shërbimin e Punëve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të sigurojë:

- akomodim në hotel në Shkup, për 2 dhe 3 shtator 2025 (2 netë me mëngjes, 30 dhoma me krevate teke);
- sallë konferencash për 3 shtator 2025, me zëshmëri, mur videoje dhe projektor, me dy pushime kafeje dhe drekë, me kapacitet për 50 persona.
- akomodim në hotel në Ohër për 4 shtator 2025 (1 natë me mëngjes dhe darkë, 40 dhoma me krevate teke);
- restorant për darkë në Shkup, më 2 shtator 2025, për 60 persona;
- restorant për darkë në Shkup, më 3 shtator 2025, për 50 persona;
- restorant për drekë në Ohër, më 4 shtator 2025, për 50 persona;
- transport i organizuar me autobus Shkup-Ohër-Shkup, më 4 dhe 5 shtator 2025, për 50 persona dhe
- transport i organizuar me autobus Shkup - Kompleksi "Fshati i Maqedonisë" - Shkup, më 3 shtator 2025, për 50 persona.

Pika 3

Qeveria i shqyrtoi Raportin e revizionit për vitin 2023, Raportin vjetor të punës për vitin 2023 dhe formularë ndaj Llogarisë vjetore për vitin 2023 të Ndërmarrjes Publike për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Rrugëve Magjistrale dhe Rajonale Shkup - c.o., me propozimvendime dhe i solli:

1. Vendimin për dhënien e pëlqimit të Vendimit për shpërndarjen e mjeteve të realizuara nga puna e Ndërmarrjes Publike për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Rrugëve Magjistrale dhe Rajonale Shkup - c.o. për vitin 2023.

2. Одлуката за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта Скопје- ц.о. за периодот од 1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 година.

Исто така, Владата заклучи:

1. Се задолжува Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта Скопје – ц.о. во рок од 30 дена до Владата да достави акциски план со конкретни мерки, активности и рокови за спроведување на забелешките од Извештајот на независниот ревизор.

2. Предлагачот да го има предвид укажувањето изнесено во Мислењето на Министерството за финансии, по однос на намалување на непродуктивните трошоци, како и намалување на обврските.

Истовремено, Владата изрази негативно мислење за работењето на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта Скопје- ц.о. за 2023 година и заклучи предлагачот предметниот материјал да го достави до Основното јавно обвинителство Скопје и Државниот завод за ревизија, доколку истиот не е доставен.

Точка 4

Владата ја симна од Дневен ред Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие Национална радиодифузија – Скопје, со Предлог – одлука.

Точка 5

Владата ја разгледа Информацијата за реструктурирањето и продолжувањето на Проектот за модернизација на земјоделството финансиран

2. Vendimin për dhënien e pëlqimit të Llogarisë vjetore dhe Raportin vjetor për punën e Ndërmarrjes Publike për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Rugëve Magjistrale dhe Rajonale Shkup-c.o. për periudhën nga 1 janar 2023 deri më 31 dhjetor 2023.

Gjithashtu, Qeveria konkludoi:

1. Obligohet Ndërmarrja Publike për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Rugëve Magjistrale dhe Rajonale Shkup – c.o. në afat prej 30 ditëve deri te Qeveria të dorëzojë plan veprimi me masa konkrete, aktivitete dhe afate për zbatimin e vërejtjeve nga Raporti i revizorit të pavarur.

2. Propozuesi ta ketë parasysh sugjerimin e shprehur në Mendimin e Ministrisë së Financave, në lidhje me uljen e shpenzimeve joproductive, si dhe uljen e detyrimeve.

Njëkohësisht, Qeveria shprehu mendim negativ për punën e Ndërmarrjes Publike për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Rugëve Magjistrale dhe Rajonale Shkup-c.o. për vitin 2023 dhe konkludoi që propozuesi materialin e lëndës ta dorëzojë deri te Prokuroria Themelore Publike Shkup dhe Enti Shtetëror i Revizionit, nëse i njëjti nuk është dorëzuar.

Pika 4

Qeveria e hoqi nga Rendi i ditës Vendimin statutar për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Ndërmarrjes Publike Radiodifuzioni Nacional – Shkup, me Propozimvendim.

Pika 5

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për ristrukturimin dhe vazhdimin e Projektit për modernizimin e bujqësisë të financuar nga huaja nga Banka

од заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, со статус за напредокот во реализацијата на проектните активности заклучно со јуни 2025 година, со прилози и ја усвои со следните заклучоци:

1. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да подготви измени и дополнувања на Проектниот оперативен прирачник со кои ќе бидат опфатени реструктурираните активности и процеси, ажуриран План за набавки кој ќе се однесува на периодот јули 2025 - декември 2027 година и Динамички план за имплементација на реструктурираните проектни активности и истите најдоцна до крајот на август 2025 година да ги достави до Светска банка.

2. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ја извести Светска банка дека инвеститор на градбите на логистичко-дистрибутивниот центар во Скопје и центарот за сортирање и складирање во Струмица ќе биде Владата на Република Северна Македонија, а финансиер на градбите ќе биде Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

3. Се овластува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во име на Владата на Република Северна Македонија да ја поднесе проектно-техничката документација за изградба на логистичко-дистрибутивниот центар во Скопје и изградба на центарот за сортирање и складирање во Струмица до Министерството за транспорт на разгледување и одобрување и да ја спроведе изградбата на двата објекта.

4. Се задолжува Министерството за транспорт максимално да ги забрза постапките за доделување на право на трајно користење на државното земјиште за изградба на логистичко-дистрибутивниот центар во Скопје, Општина Гази Баба и издавање на одобрение за градење за предметната градба.

Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka Botërore, me statusin e progresit në realizimin e aktiviteteve të projektit përfshirë qershor 2025, me shtojca dhe e miratoi me këto konkluzione:

1. Obligohet Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të përgatisë ndryshime dhe plotësime në Doracakun operativ të projektit me të cilin do të përfshihen aktivitetet dhe proceset e ristrukturuara, Plan i azhurnuar për furnizim që do ti referohet periudhës korrik 2025 - dhjetor 2027 dhe Plan dinamik për zbatimin e aktiviteteve të ristrukturuara të projektit dhe të njëjtit më së voni deri në gusht 2025 ti dorëzojë deri te Banka Botërore.

2. Obligohet Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ta informojë Bankën Botërore se investitor i ndërtimit të qendrës logjistike - distribuive në Shkup dhe qendrës së klasifikimit dhe magazinimit në Strumicë do të jetë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa financuesi i ndërtimeve do të jetë Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

3. Autorizohet Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut ta parashtrojë dokumentacionin projektues-teknik për ndërtim të qendrës logjistike-distribuive në Shkup dhe ndërtim të qendrës për klasifikim dhe ruajtje në Strumicë deri te Ministria e Transportit për shqyrtim dhe miratim dhe ta zbatojë ndërtimin e dy objekteve.

4. Obligohet Ministria e Transportit maksimalisht ti përshpejtojë procedurat për dhënien e të drejtës së shfrytëzimit të përhershëm të tokës shtetërore për ndërtim të qendrës logjistike distribuive në Shkup, komuna e Gazi Babës dhe lëshimin e miratimit për ndërtim për ndërtimin në fjalë.

5. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ги имплементира активностите согласно ревидираниот план на Проектот за модернизација на земјоделството и за напредокот во спроведувањето на следниот полугодишен период јули-декември 2025 година да ја информира Владата најдоцна до 31 јануари 2026 година.

6. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство да дефинираат нов предлог концепт и план за воспоставување на националниот Систем за нештетно остранивање на нус-производи од животинско потекло со опции за негово финансирање и временска динамика, имајќи ги предвид негативните искуства во последните два обиди, како и можноста за искористување на интересот за вклучување на приватниот сектор по примерите од земји членки од Европската Унија и за истиот да ја информира Владата најдоцна до 30 ноември 2025 година.

Точка 6

Владата ја разгледа Информацијата во врска со ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ Македонија за 2025 година и ја усвои со следните заклучоци:

1. Го одобри ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ Македонија за 2025 година (Стратегиски план за маркетинг за аеродромите во Скопје и Охрид за 2025 година).

2. Се задолжува Министерството за транспорт да го информира ТАВ Македонија за одобрувањето на ревидираниот Стратешки маркетинг план за 2025 година.

Точка 7

Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-стратегија за мали и средни претпријатија 2025-2030 на Република Северна Македонија, со

5. Obligohet Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ti zbatojë aktivitetet në përputhje me planin e rishikuar të Projektit për modernizimin e bujqësisë dhe për progresin në zbatimin e periudhës së ardhshme gjysmëvjetore korrik-dhjetor 2025 ta informojë Qeverinë deri më 31 janar 2026.

6. Obligohet Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në bashkëpunim me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë të definojnë propozim koncept të ri për vendosjen e Sistemit nacional për heqjen e padëmshëm të nusprodhimeve nga origjina shtazore me opsione për financimin e saj dhe dinamikën kohore, duke patur parasysh përvojat negative në dy përpjekjet e fundit, si dhe mundësinë për shfrytëzimin e interesit për kyçjen e sektorit privat sipas shembujve nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe për të njëjtin ta informojë Qeverinë deri në 30 nëntor 2025.

Pika 6

Qeveria e shqyrtoi Informacionin lidhur me Planin strategjik të marketingut të rishikuar të TAV Maqedoni për vitin 2025 dhe e miratoi me këto konkluzione:

1. E miratoi Planin strategjik të marketingut të rishikuar të TAV Maqedoni për vitin 2025 (Plani strategjik i marketingut për aeroportet në Shkup dhe Ohër për vitin 2025).

2. Obligohet Ministria e Transportit ta informojë TAV Maqedoni për miratimin e Planit strategjik të marketingut të rishikuar për vitin 2025.

Pika 7

Qeveria e shqyrtoi Informacionin me Propozimstrategji për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 2025-2030 të Republikës së Maqedonisë së

Акциски план (2025-2027) и ја усвои со следните заклучоци:

1. Ја усвои Стратегијата за мали и средни претпријатија на Република Северна Македонија (2025 – 2030), како стратешки оперативен документ.

2. Го прифати Акцискиот план за спроведување на Стратегија за мали и средни претпријатија (за период 2025-2027).

Точка 8

Владата го одложи од разгледување Барањето на Брендан Филиповски, за прием во државјанство на Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Северна Македонија, поради потребата Министерството за надворешни работи и надворешна трговија да достави ново мислење по истото.

Точка 9

Владата го разгледа Барањето на Андрија Димески, за прием во државјанство на Република Северна Македонија, по член 11 од Законот за државјанството на Република Северна Македонија и утврди позитивно мислење по Барањето, имајќи го предвид Мислењето на Министерството за спорт.

Точка 10

Владата ја разгледа Информацијата за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Селмани и Салији против Република Северна Македонија, А.бр.52082/22 и ја усвои со следните заклучоци:

1. Се овластува владиниот агент во постапката пред Европскиот суд за човекови права да ја изрази подготвеноста на Владата на Република Северна Македонија за пријателско решавање на

Veriut, me Plan veprimi (2025-2027) dhe e miratoi me këto konkluzione:

1. E miratoi Strategjinë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të Republikës së Maqedonisë së Veriut (2025 – 2030), si dokument strategjik operativ.

2. E pranoi Planin e veprimit për zbatimin e Strategjisë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (për peridhën 2025-2027).

Pika 8

Qeveria e shtyu nga shqyrtimi Kërkesën e Brendan Filipovskit, për pranim në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me nenin 11 të Ligjit të Shtetësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shkak të nevojës Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të dorëzojë mendim të ri ndaj të njëjtës.

Pika 9

Qeveria e shqyrtoi Kërkesën e Andrija Dimeskit, për pranim në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me nenin 11 të Ligjit të Shtetësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe përcaktoi mendim pozitiv ndaj Kërkesës, duke pasur parasysh Mendimin e Ministrisë së Sportit.

Pika 10

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për mundësitë dhe kushtet për zgjidhje me marrëveshje të lëndës Selmani dhe Saliji kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut, A.nr.52082/22 dhe e miratoi me këto konkluzione:

1. Autorizohet agjenti qeveritar në procedurën para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ta shprehë gatishmërinë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për zgjidhje miqësore të lëndës

предметот Селмани и Салији против Република Северна Македонија, А.бр.52082/22.

Selmani dhe Saliji kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut, A.nr.52082/22.

2. Се овластува владиниот агент на Република Северна Македонија во постапката пред Европскиот суд за човекови права, за целите на спогодбено решавање на предметот да прифати дека државата, на апликантите во предметот Селмани и Салији против Република Северна Македонија, А.бр.52082/22, ќе им исплати вкупна сума од 6.850 евра, односно по 3.000 евра за секој од апликантите за обесштетување на нематеријалната штета и вкупно 850 евра за надомест за трошоците, износ кој државата би се обврзала да им го исплати на апликантите за целите на евентуално спогодбено решавање на предметот.

2. Autorizohet agjenti qeveritar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në procedurat para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për qëllimet e zgjidhjes miqësore të lëndës, të pranojë se shteti, aplikantëve në lëndën Selamani dhe Saliji kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut, A.nr.52082/22, do t'ju paguajë shumë të përgjithshme prej 6.850 euro, d.m.th. 3.000 euro për secilin prej aplikantëve për kompensim të dëmit jomaterial dhe gjithsej 850 euro për kompensim të shpenzimeve, shumë që shteti do të detyrohej t'ua paguante aplikantëve për qëllimet e zgjidhjes së mundshme me marrëveshje të lëndës.

3. Се овластува владиниот агент на Република Северна Македонија во случај апликантите во предметот Селмани и Салији против Република Северна Македонија, А.бр.52082/22, да не ја прифатат понудата за спогодбено решавање на предметот, да изрази еднострана декларација пред Европскиот суд за човекови права и за целите на конечно решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права на апликантите да им понуди износ кој е за 10% понизок од износот понуден од страна на Европскиот суд за човекови права за целите на спогодбено решавање на предметот.

3. Autorizohet agjenti qeveritar i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në rast se aplikantët në lëndën Selmani dhe Saliji kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut, A.nr.52082/22, nuk e pranojnë ofertën për zgjidhje me marrëveshje të lëndës, të shprehë deklaratë të njëanshme para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe për qëllimet e zgjidhjes përfundimtare të lëndës para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, aplikantëve t'ju ofrojë shumë që është për 10% më e ulët se shuma e ofruar nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut për qëllimet e zgjidhjes me marrëveshje të lëndës.

Точка 11

Pika 11

Владата ја разгледа Информацијата за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Џафер Небија против Република Северна Македонија А.бр.7454/21 и ја усвои со следните заклучоци:

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për mundësitë dhe kushtet për zgjidhje me marrëveshje të lëndës Xhafer Nebija kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut A.nr.7454/21 dhe e miratoi me këto konkluzione:

1. Се овластува владиниот агент во постапката пред Европскиот суд за човекови права да ја изрази подготвеноста на Владата на Република Северна Македонија за пријателско решавање на предметот Џафер Небија против Република Северна Македонија А.бр.7454/21.

1. Autorizohet agjenti qeveritar në procedurën para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ta shprehë gatishmërinë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për zgjidhje miqësore të lëndës Xhafer Nebija kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut A. nr. 7454/21.

2. Се овластува владиниот агент на Република Северна Македонија во постапката пред Европскиот суд за човекови права, за целите на спогодбено решавање на предметот да прифати дека државата, на апликантот во предметот Џафер Небија против Република Северна Македонија А.бр.7454/21, ќе му исплати износ од 1.650 евра во денарска противвредност.

3. Се овластува владиниот агент на Република Северна Македонија во случај апликантот во предметот Џафер Небија против Република Северна Македонија А.бр.7454/21, да не ја прифати понудата за спогодбено решавање на предметот, да изрази еднострана декларација пред Европскиот суд за човекови права и за целите на конечно решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права на апликантот да му понуди износ кој е за 10% понизок од износот понуден од страна на Европскиот суд за човекови права за целите на спогодбено решавање на предметот.

Точка 12

Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање под закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба, со заклучок Министерството за здравство, Министерството за транспорт, Министерството за финансии-Управа за имотно-правни работи и Агенцијата за катастар на недвижности да одржат координативен состанок и на наредната седница на Владата да достават соодветен предлог за надминување на ова прашање.

Точка 13

Владата ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за висината на превозот на учениците во државните основни и средни училишта за релациите каде нема обезбедено линиски превоз, за учебната 2025/2026 година.

Точка 14

2. Авторизohet agjenti qeveritar i Republikës së Maqedonisë së Veriut në procedurën para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, për qëllimet e zgjidhjes me marrëveshje të lëndës, të pranojë që shteti, aplikantit në lëndën Xhafer Nebija kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut A.nr.7454/21, do ti paguajë shumë prej 1,650 euro me kundërvlerë në denarë.

3. Autorizohet agjenti qeveritar i Republikës së Maqedonisë së Veriut në rast se aplikanti në lëndën Xhafer Nebija kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut A.nr.7454/21, nuk e pranon ofertën për zgjedhje me marrëveshje të lëndës, të shprehë deklaratë të njëanshme para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe për qëllime të zgjidhjes përfundimtare të lëndës para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, aplikantit t'i ofrojë shumë që është për 10% më e ulët se shuma e ofruar nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut për qëllime të zgjidhjes me marrëveshje të lëndës.

Pika 12

Qeveria e anuloi nga shqyrtimi Propozimvendimin për dhënien me qira të sendeve të paluajtshme me marrëveshje të drejtpërdrejtë, me konkluzë Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Transportit, Ministria e Financave – Drejtoria e Çështjeve Pronësore Juridike dhe Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive të mbajnë mbledhje korrdinative dhe në mbledhjen e ardhshme të Qeverisë të dorëzojnë propozimadekuat për tejkalimin e kësaj çështje.

Pika 13

Qeveria e solli Vendimin për ndryshimin e Vendimit për lartësinë e transportit të nxënësve në shkollat shtetërore fillore dhe të mesme për relacionet ku nuk është siguruar transport i linjës, për vitin shkollor 2025/2026.

Pika 14

Владата го разгледа Годишниот извештај за работењето на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија во 2024 година и притоа го утврди следново мислење:

Согласно Законот за енергетика (*) секоја година, најдоцна до 30 април, Регулаторната комисија за енергетика до Собранието доставува годишен извештај за својата работа во претходната година. Годишниот извештај содржи информации за активностите во врска со остварување на надлежноста во согласност со овој и друг закон и за материјално финансиското работење на Регулаторната комисија за енергетика. Составен дел на годишниот извештај од ставот (1) на овој член е извештајот за состојбите и функционирањето на пазарите на енергија во Република Северна Македонија од членот 25 од овој закон. Регулаторната комисија за енергетика го доставува годишниот извештај од ставот (1) на овој член до Владата и Министерството заради нивно информирање.

Во електроенергетскиот систем во 2024 година се приклучени нови производители на електрична енергија со инсталиран капацитет од 351,3 MW. Најголем дел од новите електроцентрали се фотонапонски електроцентрали со вкупен инсталиран капацитет од 341,5 MW, со што се на второ место во однос на нивното учество во вкупниот инсталиран капацитет во 2024 година.

Најголем дел од новоизградените електроцентрали се фотонапонски односно 345 со вкупна инсталирана моќност од 341,5 MW, потоа следат малите хидроелектроцентрали со инсталирана моќност од 0,23 MW, една термоелектроцентрала на биогас со инсталирана моќност од 2 MW и една ветерна електроцентрала со инсталирана моќност од 9,6 MW.

Загубите во електропреносната мрежа во 2024 година изнесуваат 119 GWh односно 1,3%, што

Qeveria e shqyrtoi Raportin vjetor për punën e Komisionit Rregullator të Energjetikës, Shërbimeve të Ujit dhe Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024 dhe njëherit e përcaktoi mendimin e mëposhtëm:

Në përputhje me Ligjin e Energjetikës (*), çdo vit me së voni deri në 30 prill, Komisioni Rregullator i Energjetikës deri te Kuvendi dorëzon raport vjetor për punën e tij për vitin e kaluar. Raporti vjetor përmban informacione për aktivitetet lidhur me realizimin e kompetencës në përputhje me këtë ligj dhe me ligj tjetër dhe për punë materiale financiare të Komisionit Rregullator të Energjetikës. Pjesë përbërëse e raportit vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni është raporti për gjendjet dhe funksionimin e tregjeve të energjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga neni 25 i këtij ligji. Komisioni Rregullator i Energjetikës e dorëzon raportin vjetor nga paragrafi (1) të këtij neni deri te Qeveria dhe Ministria për shkak të informimit të tyre.

Në sistemin elektroenergjetik në vitin 2024 janë përfshirë prodhues të rinj të energjisë elektrike me kapacitet të instaluar prej 351,3 MW. Pjesa më e madhe nga elektrocentralet e reja janë elektrocentrale fotovoltaike me kapacitet të përgjithshëm të instaluar prej 341,5 MW, me çka janë në vendin e dytë lidhur me pjesëmarrjen e tyre në kapacitetin e përgjithshëm të instaluar në vitin 2024.

Pjesa më e madhe e elektrocentraleve të reja të ndërtuara janë fotovoltaike gjegjësisht 345 me fuqi të përgjithshme të instaluar prej 341,5 MW, pastaj vazhdojnë hidroelektrocentralet e vogla me fuqi të instaluar prej 0,23 MW, një tremoelektrocentrale me biogaz me fuqi të instaluar prej 2 MW dhe një elektrocentrale me erë me fuqi të instaluar prej 9,6 MW.

Humbjet në rrjetin elektrottransmetues në vitin 2024 arrijnë 119 GWh gjegjësisht 1,3%, që paraqet rritje për

претставува зголемување за 16,67 % во однос на 2023 година, кога загубите во електропреносната мрежа изнесувале 102 GWh. Просечната цена по којашто е набавена електричната енергија за покривање на загубите изнесува 6.645,60 ден/MWh или 108,06 евра/MWh.

Во Законот за енергетика (*) виртуелниот производител е дефиниран како производител или снабдувач кој е учесник на пазарот на електрична енергија и кој комерцијално и технички ги интегрира производителите на електрична енергија, потрошувачите - производители и операторите на складиште за електрична енергија приклучени на електродистрибутивната мрежа, со што овозможува централизирано управување со нивното производство и нивен третман како еден производител кој учествува на пазарот на електрична енергија. На пазарот на електрична енергија заклучно со 2024 година се регистрирани 7 виртуелни производители.

Една од активностите на Регулаторната комисија за енергетика во наредниот период ќе биде утврдување на целни нивоа со цел воспоставување систем на награди и казни за операторите на електродистрибутивните системи доколку истите не се во рамки на целните нивоа на вредностите на индикаторите за континуитет во снабдувањето.

Просечната цена на електричната енергија, произведена од повластените производители кои користат повластена тарифа, во 2024 година изнесува 6,19 ден/kWh.

Одобрениот износ за инвестиции на АД МЕПСО Скопје за периодот од 2024 до 2026 година е следниот 568.915.528 денари и 1.747.347.773 денари.

Одобрениот износ за инвестиции на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за периодот од 2024 до 2026 година изнесува 3.932.305.738 денари и 3.745.051.461 денари.

16,67 % krahasuar me vitin 2023, kur humbjet në rrjetin elektrotansmetues arritën 102 GWh. Çmimi mesatar me të cilin është blerë energjia elektrike për të mbuluar humbjet është 6.645,60 den/MWh ose 108,06 euro/MWh.

Në Ligjin e Energjetikës (*) prodhuesi virtual përkufizohet si prodhues ose furnizues që është pjesëmarrës në tregun e energjisë elektrike dhe që integron komercialisht dhe teknikisht prodhuesit e energjisë elektrike, prodhuesit konsumatorë dhe operatorët e magazinimit të energjisë elektrike të lidhur me rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, duke mundësuar kështu menaxhimin e centralizuar të prodhimit të tyre dhe trajtimin e tyre si një prodhues i vetëm që merr pjesë në tregun e energjisë elektrike. Që nga viti 2024, 7 prodhues virtualë janë regjistruar në tregun e energjisë elektrike.

Një nga aktivitetet e Komisionit Rregullator të Energjetikës në periudhën e ardhshme do të jetë përcaktimi i niveleve të synuara me qëllim vendosjen e sistemit të shpërblimeve dhe dënimeve për operatorët e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike nëse të njëjtit nuk janë në kuadër të niveleve të synuara të vlerave të treguesve të vazhdimësisë së furnizimit.

Çmimi mesatar i energjisë elektrike të prodhuar nga prodhuesit preferencialë që përdorin tarifë preferenciale në vitin 2024 është 6.19 den/kWh.

Shuma e miratuar për investime të ShA MEPSO Shkup për periudhën nga viti 2024 deri në vitin 2026 është 568.915.528 denarë dhe 1.747.347.773 denarë.

Shuma e miratuar për investime të Elektrodistribucimit ShPKNJ P Shkup për periudhën nga viti 2024 deri në vitin 2026 është 3.932.305.738 denarë dhe 3.745.051.461 denarë.

Во текот на 2024 година бројот на активни снабдувачи со електрична енергија изнесуваше 21 што овозможува активна конкуренција.

Надоместок за користење на пазарот на електрична енергија кој го наплаќа MEMO во периодот од 2018 до 2024 година (во ден/kWh) изнесува 0,0018 и 0,0122.

Операторот на електропреносниот систем најголем приход остварил на границата МК-ГР во износ од над 4,4 милиони евра.

Во текот на 2024 година имаше вкупно 826 активни учесници на пазарот на билатерални договори со електрична енергија, од кои 34 трговци/снабдувачи и 792 производители на електрична енергија. Најголем удел во продажбата на пазарот на билатерални договори има АД ЕСМ Скопје со 64,80%, по што следуваат ТЕТО АД Скопје со 19,01%, ЕВН Електрани со 2,33% и ОСМ Солар со 1,52%, додека останатите производители се со 12,33% удел во продажбата на пазарот на билатерални договори.

2024 година е прва година каде што целосно функционира македонската берза - MEMO. Во 2024 година цената за увоз на електрична енергија била повисока за 9,32 % од просечната цена по којашто се тргувало на македонската берза. АД МЕПСО Скопје, во декември 2023 година, спроведе аукција за годишна набавка на резерва за секундарна регулација за 2024 година на месечно ниво, додека аукциите за набавка на резерва за терцијарна регулација се спроведуваа за секој месец. Во текот на 2024 година, во зависност од потребите, АД МЕПСО Скопје спроведуваше аукции и ден-однапред за енергија за терцијарна регулација. За услугата black start има регистрирано 11 генераторски единици. Од регистарот на даватели на балансни услуги се регистрирани 14 генераторски единици, за секундарна регулација и 24 генераторски единици за терцијарна регулаторна единица.

Од податоците со кои располага Регулаторната комисија за енергетика, просечната цена за

Gjatë vitit 2024 numri i furnizuesve aktivë të energjisë elektrike ishte 21 që mundëson konkurrencë aktive.

Kompensim për shfrytëzimin e tregut të energjisë elektrike që e paguan MEMO në periudhën nga viti 2018 deri në 2024 (në ditë/kWh) është 0.0018 dhe 0.0122.

Operatori i sistemit elektrotransmetues të ardhura më të larta ka realizuar në kufirin MK-GR në shumë prej mbi 4.4 milionë euro.

Gjatë vitit 2024, kishte gjithsej 826 pjesmarrës aktiv në tregun dypalësh të marrëveshjeve të energjisë elektrike nga të cilët 34 tregtarë/furnizues dhe 792 prodhues të energjisë elektrike. Pjesën më të madhe në shitjet e tregut të marrëveshjeve dypalëshe ka ShA EMV Shkup me 64.80%, pastaj vijnë ShA TETO Shkup me 19.01%, EVN Elektrana me 2.33% dhe OSM Solar me 1.52%, derisa prodhuesit tjerë janë me 12.33% në shitjet e tregut të marrëveshjeve dypalëshe.

Viti 2024 është viti i parë ku plotësisht funksionon bursa maqedonase – MEMO. Në vitin 2024, çmimi për importin e energjisë elektrike ka qenë më i lartë për 9,32% se çmimi mesatar ndaj të cilit është tregtuar në bursën maqedonase. ShA MEPSO Shkup, në dhjetor 2023, zbatoi ankand për furnizimin vjetor të rezervave të rregullimit sekondar për vitin 2024 në nivel mujor, ndërsa ankandet për furnizimin e rezervave të rregullimit terciar u zbatuan për çdo muaj. Gjatë vitit 2024, varësisht nga nevojat, ShA MEPSO Shkup zbatoi ankande dhe ditë më parë për energji për rregullimin terciar. Për shërbimin black start ka të regjistruar 11 njësi gjeneruese. Nga regjistri i ofruesve të shërbimit të balancimit janë regjistruar 14 njësi gjeneruese, për rregullimin sekondar dhe 24 njësi gjeneruese për njësitë e rregullimit terciar.

Nga të dhënat me të cilat disponon Komisioni Rregullator i Energjetikës, çmimi mesatar për

балансирање за позитивни отстапувања во 2024 година изнесува 3.829 ден/MWh (62 евра/MWh), односно 7.459 ден/MWh (121 евра/MWh) за негативни отстапувања. Притоа, просечната цена за балансирање за позитивни отстапувања е зголемена во однос на 2023 година (45 евра/MWh) за 38%, додека просечната цена за балансирање на негативни отстапувања во однос на 2023 година (123 евра/MWh) има намалување за околу 1,63%.

Во текот на 2024 година околу 30,56% од правните субјекти се снабдуваа со електрична енергија на слободниот пазар, додека останатите, како и домаќинствата, се снабдуваа преку универзалниот снабдувач со електрична енергија ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје.

Во 2024 година 49,84% од потребите се обезбедени од отворениот пазар на електрична енергија.

ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје во 2024 година најголем дел од електричната енергија што е потребна за снабдување на домаќинствата и малите потрошувачи ја обезбедил од АД ЕЦМ Скопје. Цената на набавената електрична енергија од страна на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје на слободниот пазар во 2024 година е намалена за 17,63% во споредба со 2023 година. Универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје во текот на 2024 година има остварено продажба од 3.455.296.570 kWh, по просечна цена од 4,7935 ден/kWh, со што има остварено вкупен приход од околу 269 милиони евра по основ на продадена електрична енергија. Најголем удел од продажбата на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје на електрична енергија во 2024 година од 88,83% е за категоријата домаќинства, додека 11,17% од продажбата е насочена за малите потрошувачи.

Енергетската инфраструктура во нафтениот сектор во Република Северна Македонија овозможува увоз, извоз и транспорт на сурова нафта и нафтени деривати, преработка на сурова нафта, производство на биогориво, дистрибуција, транспорт и продажба на нафтени деривати.

balancimin e devijimeve pozitive në vitin 2024 është 3.829 den/MWh (62 euro/MWh), përkatësisht 7.459 den/MWh (121 euro/MWh) për devijime negative. Pastaj, çmimi mesatar për balancimin e devijimeve pozitive është rritur krahasur me vitin 2023 (45 euro/MWh), derisa çmimi mesatar i balancimit për devijimet negative krahasuar me vitin 2023 (123 euro/MWh) ka ulje për rreth 1.63%.

Gjatë vitit 2024, rreth 30,56% e subjekteve juridike janë furnizuar me energji elektrike në tregun e lirë, ndërsa pjesa tjetër, si dhe amvisëritë, janë furnizuar përmes furnizuesit universal me energji elektrike EVN HOME ShPK Shkup.

Në vitin 2024, 49,84% e nevojave sigurohen nga tregu i hapur i energjisë elektrike.

EVN HOME ShPK Shkup në vitin 2024 pjesën më të madhe të energjisë elektrike që është e nevojshme për furnizimin e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël e ka siguruar nga ShA EMV Shkup. Çmimi i furnizimit të energjisë elektrike nga EVN HOME ShPK Shkup në tregun e lirë në vitin 2024 është ulur për 17,63% krahasuar me vitin 2023. Furnizuesi universal EVN HOME ShPK Shkup gjatë vitit 2024 ka realizuar shitje prej 3.455.296.570 kWh, me çmim mesatar prej 4,7935 den/kWh, me çka ka realizuar gjithsej të ardhura prej rreth 269 milionë euro në bazë të energjisë elektrike të shitur. Pjesë më e madhe nga shitja e energjisë elektrike të EVN HOME ShPK Shkup të energjisë elektrike në vitin 2024 prej 88,83% është për kategorinë e amvisërive, derisa 11,17% nga shitja është drejtuar për konsumatorët e vegjël.

Infrastruktura energjetike në sektorin e naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut mundëson importin, eksportin dhe transportin e naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës, përpunimin e naftës së papërpunuar, prodhimin e biokarburantit,

shpërndarjen, transportin dhe shitjen e derivateve të naftës.

Вкупниот капацитет на резервоарите за нафта и нафтени производи во Република Северна Македонија е околу 543.500 м³. Резервоарските капацитети во Република Северна Македонија се доволни за 90 дена тековна просечна потрошувачка од секој вид на нафтени продукти.

Пазарот со нафта и нафтени деривати во Република Северна Македонија е уреден и со Законот за енергетика (*) каде точно се дефинирани дејностите од областа на суровата нафта, нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт кои можат да ги вршат домашни и странски лица врз основа на издадени лиценци од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

Во 2024 година не е направен увоз на сурова нафта во Република Северна Македонија од страна на ОКТА рафинерија на нафта АД Скопје и од тие причини во текот на 2024 година на домашниот пазар не е извршена преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати.

Вкупните увезени количества на нафтени деривати во Република Северна Македонија во 2024 година изнесуваат 1.313.693 тони, што е за 2,645% помалку во однос на увезените количества на нафтени деривати во 2023 година (1.349.391 тони). Во 2024 година најмногу е увезено дизел гориво, односно 67,66% од вкупниот увоз. Увозот на нафтените деривати во 2024 година бележи намалување од 2,645% во однос на претходната година, додека значителен е порастот во увозот на млазното гориво од 32,75%, бензините за 8,63% и дизел горивата за 0,54% споредено со претходната година. Значително намалување има во увозот на мазутот во 2024 година од 49,71%, намалување од 9,95% се забележува кај екстралесното гориво (ЕЛ-1) и кај течниот нафтен гас (ТНГ) од 1,48%, споредено со 2023 година.

Во текот на 2024 година, 18 правни субјекти лиценцирани трговци на големо со сурова нафта,

Капацитети i пëргjithshëm i rezervuarëve të naftës dhe prodhimeve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut është rreth 543.500 m³. Kapacitetet e rezervuarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të mjaftueshme për 90 ditë konsum mesatar aktual nga secili lloj i produkteve të naftës.

Tregu i naftës dhe derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut është i rregulluar edhe me Ligjin e Energjetikës (*), ku saktë definoohen veprimtaritë nga fusha e naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport që mund ti kryejnë personat vendas dhe të huaj në bazë të licencave të lëshuara nga Komisioni Rregullator i Energjetikës.

Në vitin 2024, nuk është bërë import i naftës së papërpunuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga ana e ОКТА rafinerisë së naftës ShA Shkup dhe nga ato arsye gjatë vitit 2024 në tregun vendas nuk është kryer përpunimi i naftës së papërpunuar dhe prodhimi i derivateve të naftës.

Sasitë e përgjithshme të importuara të derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin 2024 arritën 1.313.693 ton, që është për 2,645% më pak krahasuar me sasitë importuese të derivateve të naftës në vitin 2023 (1.349.391 ton). Në vitin 2024, më shumë është importuar karburant dizel, përkatësisht 67,66% nga importi i përgjithshëm. Importi i derivateve të naftës në vitin 2024 shënoi ulje prej 2,645% krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa e konsiderueshme është rritja e importit të aviokarburantit për 32,75%, benzinës me 8,63% dhe karburantit dizel me 0,54% krahasuar me vitin e kaluar. Ulje të konsiderueshme ka në importin e mazutit në vitin 2024 prej 49,71%, ulje prej 9,95% vërehet te karburanti ekstra i lehtë (EL-1) dhe te gazi i lëngshëm i naftës (GLN) prej 1,48%, krahasuar me vitin 2023.

Gjatë vitit 2024, 18 subjekte juridike të licencuara si tregtarë me shumicë të naftës së papërpunuar,

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, го вршеле увозот на нафтените деривати во Република Северна Македонија од 11 држави, при што најмногу нафтени деривати биле увезени од Грција 85,98%.

Извозот на нафтените деривати во 2024 година изнесува 330.673 тони и истиот во однос на 2023 година (346.463 тони) е намален за 4,56%. Најмногу е извезено дизел гориво 48,32% од вкупниот извоз, кој споредбено со претходната година е намален за 20,58%, како и намалување од 20,68% кај извозот на мазут за 2024 година.

Во потрошувачката на нафтените деривати на домашниот пазар во 2024 година доминираат дизел горивата со 73,95%, безоловните бензини со учество од 11,37%, мазутот со 7,01% и течниот нафтен гас со 5,29%, следуваат екстралесното масло (ЕЛ-1) со 2,14%, биогоривото со 0,16% и млазното гориво со 0,09%.

По однос на пазарот на природен гас потребна е контролна проверка на прикажаните графици и податоци согласно Годишниот извештај за 2024 година кои се однесуваат на делот со природен гас (делот со просечен број на потрошувачи снабдувани на пазарот на мало со природен гас согласно периодот 2022 - 2024 година).

Дополнително, во врска со пазарот на гас на мало по однос на прикажаните податоци и графикони не е јасно по кој основ Макпетроп продажба на мало врши продажба на природен гас иако е видно од веб-страницата дека истиот не поседува лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас.

На Годишниот извештај за работењето на Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија за 2024 година, исто така се доставени мислења од следните институции и тоа:

- Секретаријатот за законодавство се огласуваат како ненадлежен орган по предметната информација;

derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve të transportit e kanë kryer importin e derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga 11 shtete, ku shumica e derivateve të naftës u importuan nga Greqia 85,98%.

Eksporti i derivateve të naftës në vitin 2024 arriti 330.673 ton, dhe i njëjti krahasuar me vitin 2023 (346,463 ton) është ulur për 4,56% . Më shumë është eksportuar karburant dizel 48,32% nga eksporti i përgjithshëm i cili krahasuar me vitin e kaluar është ulur për 20,68% si dhe ulje prej 20,68% në eksportin e mazutit për vitin 2024.

Në konsumin e derivateve të naftës në tregun vendas në vitin 2024 dominojnë karburantet dizel me 73,95%, benzina pa plumb me pjesëmarrje prej 11,37%, mazuti me 7,01% dhe gazi i lëngshëm i naftës me 5,29%, vijojnë vaji ekstra i lehtë (EL-1) me 2,14%, biokarburanti me 0,16% dhe aviokarburantë me 0,09%.

Lidhur me tregun e gazit natyror, nevojitet kontroll i verifikuar i grafikëve të shfaqura dhe të dhënave në përputhje me Raportin vjetor për vitin 2024 të cilat i referohen pjesës së gazit natyror (pjesa me numrin mesatar të konsumatorëve furnizues të tregut me pakicë me gaz natyror në përputhje me periudhën 2022 - 2024).

Plotësuese, lidhur me tregun me pakicë të gazit, lidhur me të dhënat dhe grafikët e shfaqura, nuk është e qartë se mbi çfarë baze Makpetrol shitje me pakicë kryen shitje të gazit natyror, edhe pse shihet nga faqja e ueb-it të të njëjtit se nuk posedon licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike furnizim me gaz natyror.

Në raportin vjetor për punën e Komisionit Rregullator të Energjetikës, Shërbimeve të Ujit, Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024, gjithashtu janë dorëzuar mendime nga institucionet e mëposhtme edhe atë:

- Sekretariati i Legjislacionit deklarohet si organ jo kompetent për informacionin në fjalë;

- Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје нема забелешки;
- Министерството за животна средина и просторно планирање нема забелешки по овој материјал односно дава позитивно мислење;
- Министерството за финансии укажува дека материјалот е од информативен карактер и согласно Законот за енергетика се доставува до Владата на Република Северна Македонија и Министерството надлежно за работи од областа на енергетика заради нивно информирање;
- АД ЕСМ ги доставува следните забелешки:
- Shoqëria Tregtare Naftovod ShPKNJ P Shkup nuk ka vërejtje;
- Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor nuk ka vërejtje për këtë material, gjegjësisht jep mendim pozitiv;
- Ministria e Financave thekson se materiali është i karakterit informativ dhe në përputhje me Ligjin e Energjetikës dorëzohet te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministria kompetente për punë nga fusha e energjetikës për informimin e saj;
- ShA EMV i dorëzon vërejtjet e mëposhtme:

Точка III - пазар на природен гас сметаат дека не е направена соодветна поделба на учесниците на пазарот на природен гас на големо и учесниците на пазарот на природен гас на мало согласно Законот за енергетика член 107 и член 108.

Pika III - tregu i gazit natyror konsiderojnë se nuk është bërë ndarje adekuate e pjesëmarrësve në tregun me shumicë të gazit natyror dhe pjesëmarrësve në tregun me pakicë të gazit natyror në përputhje me Ligjin e Energjetikës nenin 107 dhe nenin 108.

На точка 3.2 Пазар на природен гас на големо сметаат дека регулаторот треба да направи поделба на учесниците на пазарот кои набавуваат/увезуваат природен гас за сопствени потреби и кои влегуваат во категоријата на индустриски потрошувачи приклучени на пренос, согласно член 108 став (3) од Законот за енергетика од учесниците на пазарот кои вршат увоз на природен гас со цел трговија/снабдување со природен гас на други потрошувачи. Од тие причини предлагаат: првиот пасус на страна 114 од Годишниот извештај да се преформулира со следниот текст : „На графикон 3.9 е претставен увозот на природен гас во 2024 година по компании. Доминантно учество во увозот на природен гас во 2024 година има TE-TO АД Скопје со 71,9% по кои следува Макпетрол АД Скопје, чие учество изнесува 15,8%.

Në pikën 3.2 Tregu i gazit natyror me shumicë, konsiderojnë se rregullatori duhet të bëjë ndarjen e pjesëmarrësve të tregut që furnizojnë/importojnë gaz natyror për nevoja personale dhe që hynë në kategorinë e konsumatorëve industrialë të lidhur me transmetimin, në përputhje me nenin 108 paragrafi (3) të Ligjit të Energjetikës nga pjesëmarrësit e tregut që kryejnë import të gazit natyror me qëllim tregtimin/furnizimin me gaz natyror të konsumatorëve të tjerë. Për këto arsye, ata propozojnë: paragrafi i parë në faqen 114 nga Raporti vjetor të riformulohet me këtë tekst: " Në grafikonin 3.9 është prezantuar importi i gazit natyror në vitin 2024 sipas kompanive. Pjesëmarrje dominuese në importin e gazit natyror në vitin 2024 ka TE-TO ShA me 71.9%, pastaj vijnë Makpetrol ShA Shkup, pjesëmarrja e të cilit është 15.8%.

Имено, Регулаторна комисија за енергетика потребно е да направи преформулација на поимот пазар на гас во увоз на гас во графиконот 3.9.

Gjegjësisht, Komisioni Rregullator i Energjetikës nevojitet të bëjë riformulim të termit tregu i gazit në importin e gazit në grafikonin 3.9.

2. Да се додаде нов пасус под графикот 3.9 на страна 114 и нов график кој ќе гласи:

На графикот бр. --- е претставено пазарното учество на трговците/снабдувачите на пазарот со природен гас во 2024 година. Доминантно учество во трговијата/снабдувањето со природен гас во 2024 година има Макпетрол АД Скопје со --- %, по кои следува ЕСМ Продажба ДООЕЛ чие учество изнесува ---%.

Всушност, трговците и снабдувачите кои вршат продажба/снабдување со природен гас потребно е да бидат во издвоена категорија од оние индустриски потрошувачи кои согласно Законот за енергетика и Правилата за пазар на природен гас вршат увоз за сопствени потреби.

Забелешки на точка 3.2.1 ПРОСЕЧНИ ЦЕНИ НА ПАЗАРОТ НА ГОЛЕМО

Во Годишниот извештај на Регулаторната комисија за енергетика се дадени само просечните увозни цени во кои влегува и цената на ТЕ-ТО АД Скопје, но не се претставени просечните пазарни цени за трговија/снабдување со природен гас, како и цените за набавка на природен гас на другите индустриски потрошувачи кои настапуваат на пазарот на природен гас на големо согласно Законот за енергетика.

Заклучок: Со предложената јасна поделба на трговци/снабдувачи кои увезле гас за понатмошна продажба на гас и индустриски потрошувачи кои набавиле и увезле гас за сопствени потреби во кои спаѓаат АД ТЕ-ТО, ЕСМ производство на топлина ДООЕЛ Скопје, АД ЕСМ подружница енергетика и останатите индустриски потрошувачи приклучени на пренос, ќе се овозможи реално прикажување и групирање на набавните/продажните цени на трговците/снабдувачите и набавната цена на индустриските потрошувачи кои согласно Законот за енергетика и пазарните правила можат самостојно да настапуваат на пазарот на природен гас на големо. Со ваквата поделба, производителите на топлинска енергија ќе припаднат во група со другите ииудустриски

2. Тë shtohet paragrafi i ri nën grafikonin 3.9 në faqen 114 dhe grafikon i ri që do të thotë:

Нë графиконin nr. --- është prezantuar pjesëmarrja e tregut të tregtarëve/furnizuesve të tregut me gaz natyror në vitin 2024. Pjesëmarrje dominuese në tregtinë/furnizimin me gaz natyror në vitin 2024 ka Makpetrol ShA Shkup me ---%, pastaj vijnë EMV Shitja ShPKNJ P pjesëmarrja e të cilit është ---%.

Нë fakt, tregtarët dhe furnizuesit që kryejnë shitjen/furnizimin me gaz natyror nevojitet që të jenë në kategori të ndarë nga ata konsumatorë industrialë të cilët, në përputhje me Ligjin e Energjetikës dhe Rregullave të tregut të gazit natyror kryejnë import për nevojat personale.

Vërejtje në pikën 3.2.1 ÇMIMET MESATARE NË TREGUN ME SHUMICË

Нë Raportin vjetor të Komisionit Rregullator të Energjetikës janë dhënë vetëm çmimet mesatare të importit në të cilin përfshihet edhe çmimi i TE-TO ShA Shkup, por nuk prezantohen çmimet mesatare të tregut për tregtimin/furnizimin me gaz natyror, si dhe çmimet për blerjen e gazit natyror nga konsumatorët e tjerë industrialë që marrin pjesë tregun me shumicë të gazit natyror në përputhje me Ligjin e Energjetikës.

Konkluzion: Me propozim ndarjen e qartë të tregtarëve/furnizuesve të cilat kanë importuar gaz për shitje të mëtejshme të gazit dhe konsumatorëve industrialë të cilat kanë importuar gaz për nevojat personale ShA TE-TO, EMV prodhim i nxehtësisë ShPKNJ P Shkup, ShA EMV filiali energjetikë dhe konsumatorë të tjerë industrialë të lidhur me transmetimin, do të mundësohet prezantim dhe grupim real i furnizimeve/ çmimeve të shitjes së tregtarëve/furnizuesve dhe çmim të furnizimit të konsumatorëve industrialë të cilët, në përputhje me Ligjin e Energjetikës dhe rregullave të tregut, mund të veprojnë në mënyrë të pavarur në tregun me shumicë të gazit natyror. Me këtë ndarje të energjisë termike do të bëjnë pjesë në grup me konsumatorë të tjerë industrialë, me çka pritet se do të korrigojohet

потрошувачи со што се очекува дека ќе се коригира просечната одобрена цена на набавениот природен гас од РКЕ која директно влијае во формирањето на цената на топлинската енергија и која во изминатиот период предизвика ненадоместлива штета за производителите на топлинска енергија.

Забелешка на точка IV ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Во јули 2024, Регулаторната комисија за енергетика донесе одлуки за определување на регулиран максимален приход и тарифи за 2024 година со кои цената на топлинската енергија за домаќинствата и останатите потрошувачи се намали за 17%.

Со намалувањето на цената на топлинска енергија за потрошувачите приклучени на системот за централно греење во Град Скопје, во јули 2024 година во услови кога цените на другите регулирани учесници на пазарите на енергија во Република Северна Македонија растеа, на компаниите кои имаат лиценца за дејностите поврзани со топлинска енергија трошоците за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија растеа, но цената за топлинска енергија е намалена, при што на носителите на лиценци не им се признаени реални трошоци за набавени енергенси. За илустрација е табелата бр. 4.10 каде се гледа дека годишниот трошок за греење на просечен стан од 60м² во август 2024 изнесува 25,382 денари, односно истиот е намален споредено со ноември 2023 година кој изнесува 30,706. Со ова граѓаните на градот Скопје приклучени на топлификацискиот систем се привилегирани со намалена цена за топлинска енергија, споредено со останатите граѓани во Република Северна Македонија кои се греат на други извори на енергија.

Забелешка на точка 4.1. ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Во извештајот во Табела 4.2 Произведените количини на топлинска енергија за октомври, ноември и декември не соодветуваат со

çmimi mesatar i miratuar i gazit natyror nga KRe, i cili ndikon drejtpërdrejt në formimin e çmimit të energjisë termike dhe i cili në periudhën e kaluar shkaktoi dëme të pazëvendësueshme për prodhuesit e energjisë termike.

Vërejtje në pikën IV ENERGJIA TERMIKE

Në korrik 2024, Komisioni Rregulator i Energjetikës solli vendime për përcaktimin e të ardhurave maksimale të rregulluara dhe tarifave për vitin 2024, me të cilat çmimi i energjisë termike për amvisëritë dhe konsumatorët u ul për 17%.

Me uljen e çmimit të energjisë termike për konsumatorët e lidhur me sistemin qendror të ngrohjes në Qytetin e Shkupit, në korrik 2024, në kushte kur çmimet e pjesëmarrësve të tjerë të rregulluar në tregjet e energjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut po rriteshin, kostot e prodhimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji termike për kompanitë që kanë licencë për aktivitete të lidhura me energjinë termike u rritën, por çmimi i energjisë termike u ul, me çka bartësit e licencave nuk u njiheshin shpenzimet reale për energjinë e blerë. Për ilustrim, tabela nr. 4.10 tregon se shpenzimi vjetor për ngrohje të banesës mesatar prej 60 m² në gusht 2024 arriti në 25,382 denarë, gjegjësisht i njëjti është ulur krahasuar me nëntorin 2023, i cili arriti në 30,706. Me këtë, qytetarët e Qytetit të Shkupit të lidhur me sistemin e ngrohjes qendrore janë të privilegjuar me çmim të ulur për energjinë termike, krahasuar me qytetarët e tjerë në Republikën e Maqedonisë së Veriut që ngrohen nga burime të tjera të energjisë.

Vërejtje në pikën 4.1. PRODHIM I ENERGJISË TERMIKE

Në raportin në Tabelën 4.2 sasitë e prodhuara të energjisë termike për tetorin, nëntorin dhe dhjetorin nuk korrespondojnë me sasitë e energjisë termike të

количините на произведена испорачана топлинска енергија наведени во табела 3 во Годишниот извештај на компанијата на ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ Скопје објавен на веб-страницата на АД ЕСМ - топлина.

Забелешка на точка 4.2 ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Во извештајот во Табела 4.4 податокот за преземена топлинска енергија од производители на влез во дистрибутивната мрежа се разликува од податокот за преземена топлинска енергија прикажана во табела 3 во Годишниот извештај доставен до Регулаторната комисија за енергетика и објавен на веб-страницата на друштвото ЕСМ Дистрибуција на топлина ДООЕЛ Скопје <https://esm-distribucija.mk/>.

Забелешка на точка 4.3 СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Коментарот на графиконот 4.4 не соодветствува со податокот за испорачана топлинска енергија за категорија Останати, имено значаен дел од потрошувачката на топлинска енергија отпаѓа на домаќинствата.

Забелешка на точка 8.4.1 УПРАВНИ СПОРОВИ

Во оваа точка не е наведено на кои одлуки се однесуваат споровите и за кои дејности.

prodhuar dhe të dorëzuar të shënuara në tabelën 3 në Raportin vjetor të Kompanisë të EMV Prodhimit të nxehtësisë ShPKNJ P Shkup të publikuar në faqen e ueb-it të ShA EMV -nxehtësi.

Vërejtje në pikën 4.2 SHPËRNDARJE E ENERGJISË TERMIKE

Në raportin në Tabelën 4.4 të dhënat për energjinë termike të marrë nga prodhuesit që hyjnë në rrjetin e shpërndarjes ndryshojnë nga të dhënat për energjinë termike të marrë të paraqitura në tabelën 3 në Raportin vjetor të dorëzuar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dhe publikuar në faqen e ueb-it të EMV Shpërndarje të nxehtësisë ShPKNJ P Shkup <https://esm-distribucija.mk/>.

Vërejtje në pikën 4.3 FURNIZIM ME ENERGJI TERMIKE

Komenti i grafiknit 4.4 nuk korresponдон me të dhënat për energjinë termike të dorëzuar për kategorinë të tjerë, përkatësisht pjesë e konsiderueshme nga konsumi i energjisë termike bie mbi amvisëritë.

Vërejtje në pikën 8.4.1 KONTESTE ADMINISTRATIVE

Në këtë pikë nuk është theksuar se për cilat vendime kanë të bëjnë kontestet dhe për cilat veprimtari.

Точка 15

Пика 15

Владата ја разгледа Иницијативата од Општинската организација на Сојузот на борци од Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941 - 1945 и граѓаните продолжувачи од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под УЗ.бр.10/2025 за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за промена на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти во Општина Тетово бр.07-766/4 од 24.4.2007 година, донесена

Qeveria e shqyrtoi Nismën nga Organizata Komunale e Bashkimit të Luftëtarëve nga Lufta Nacionalçlirimtare dhe Antifashiste e Maqedonisë 1941-1945 dhe qytetarëve që vazhdojnë nga Tetova, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut me UZ.nr.10/2025 për iniciimin e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së Vendimit për ndryshimin e rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve tjera infrastrukturore në komunën e Tetovës nr. 07-766/4 të datës

од Советот на Општина Тетово и притоа го утврди следното мислење:

Со поднесената Иницијатива се предлага поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за промена на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти во Општина Тетово бр.07-766/4 од 24.4.2007 година.

Имено, подносителот на Иницијативата смета дека оспорената одлука е во спротивност со одредбите на член 5, член 6, член 7 и член 8 од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13, 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.224/24) и на членот 6 став 3 од Законот за употребата на македонскиот јазик.

Исто така, подносителот на Иницијативата смета дека оспорената одлука е во спротивност и со одредбите на член 7, член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот на Република Северна Македонија.

Согласно член 7 од Уставот на Република Северна Македонија, во Република Северна Македонија службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Во единиците на локалната самоуправа во кои како мнозинство живеат припадниците на националностите, во службена употреба, покрај македонскиот јазик и кирилското писмо, се и јазикот и писмото на националностите на начин утврден со закон. Во единиците на локалната самоуправа во кои како значителен број живеат припадниците на националностите, во службена употреба, покрај македонскиот јазик и кирилското писмо, се и јазикот и писмото на националностите, под услови и на начин утврдени со закон.

Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, темелна вредност

24.4.2007, sjellë nga Këshilli i Komunës së Tetovës dhe njëherit e përcaktoi këtë mendim:

Me Nismën e parashtuar propozohet ngritje të procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së Vendimit për ndryshimin e rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve tjera infrastrukturore në komunën e Tetovës nr. 07-766/4 të datës 24.4.2007.

Gjegjësisht, parashtuesi i Nismës vlerëson se vendimi i kontestuar është në kundërshtim me dispozitat e nenit 5, nenit 6, nenit 7 dhe nenit 8 të Ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13, 147/15 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 224/24), si dhe me nenin 6 paragrafi 3 të Ligjit të Përdorimit të Gjuhës Maqedonase.

Gjithashtu, parashtuesi i Nismës vlerëson se vendimi i kontestuar është në kundërshtim edhe me dispozitat e nenit 7, nenit 8 paragrafi 1 alineja 3 dhe nenit 51 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në përputhje me nenin 7 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Në njësitë e vetëqeverisjes lokale ku shumicën e popullsisë e përbëjnë pjesëtarët e nacionaliteteve, në përdorim zyrtar, përveç gjuhës maqedonase dhe alfabetit cirilik, janë edhe gjuha dhe alfabeti i kombësive, në mënyrë të përcaktuar me ligj. Në njësitë e vetëqeverisjes lokale ku jetojnë numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve të kombësive, në përdorim zyrtar, përveç gjuhës maqedonase dhe alfabetit cirilik, janë edhe gjuha dhe alfabeti i këmbësive, sipas kushteve dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj.

Në përputhje me nenin 8, paragrafi 1, alineja 3 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut,

на уставниот поредок на Република Северна Македонија е владеењето на правото.

нјë nga vlerat themelore të rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë së Veriut është sundimi i të drejtës.

Според член 51 во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Sipas nenit 51, në Republikën e Maqedonisë, ligjet duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën, ndërsa të gjitha aktet e tjera nënligjore duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjet. Çdokush është i detyruar t'i respektojë Kushtetutën dhe ligjet.

Во членот 5 од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти се пропишува дека името на улица, плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект на подрачје на општина, односно на подрачје на Градот Скопје може да биде определено со географско, етнографско, историско и друго обележје, име на истакната личност од областа на историјата, науката и културата, други погодни имиња, како и име на значаен настан и датум, врз основа на листа на имиња, дека листата ја утврдува Советот на општината, односно Советот на Градот Скопје, по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и дека при утврдувањето на листата на имиња од страна на Советот на Градот Скопје, општините од подрачјето на Градот Скопје даваат мислење по истата.

Në nenin 5 të Ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore, është e përcaktuar se emri i rrugës, sheshit, urës apo objektit tjetër infrastrukturor në rajonin e komunës, përkatësisht në rajonin e Qytetit të Shkupit, mund të caktohet mbi bazë të karakteristikës gjeografike, etnografike, historike apo tjetër, emër i personit të shquar nga fusha e historisë, shkencës dhe kulturës, emra të tjerë të përshtatshëm, si dhe emra të ngjarjeve dhe datave të rëndësishme, në bazë të një liste emrash. Kjo listë përcaktohet nga Këshilli i komunës, përkatësisht Këshilli i Qytetit të Shkupit, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjatë përcaktimit të listës së emrave nga ana e Këshillit të Qytetit të Shkupit, komunat brenda territorit të Qytetit të Shkupit japin mendimin e tyre për atë listë.

Во членот 6 став 1 од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти се предвидува дека не може да се определи име на улица, плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект со кое се нарушува угледот на Република Северна Македонија, се навредуваат националните чувства на граѓаните на Република Северна Македонија и на граѓаните на други држави, како и се нарушуваат односите меѓу заедниците, обичаите и јавниот морал.

Në nenin 6, paragrafi 1 të Ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore, është paraparë se nuk mund të caktohet emër për rrugë, shesh, urë apo objekt tjetër infrastrukturor me të cilin cenohet reputacioni i Republikës së Maqedonisë së Veriut, ofendohen ndjenjat kombëtare të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të qytetarëve të shteteve të tjera, si dhe dëmtohen marrëdhëniet ndërmjet bashkësive, zakonet dhe morali publik.

Во член 7 од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти се предвидува дека име на улица, плоштад, мост и на друг инфраструктурен

Në nenin 7 të Ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore është paraparë që emri i rrugës, sheshit, urës apo objektit tjetër infrastrukturor

објект се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а во општината во која најмалку 20% од граѓаните користат друг службен јазик различен од македонскиот јазик, името на улицата, плоштадот, мостот и на друг инфраструктурен објект, покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо, се пишува и на јазикот и писмото што го користат најмалку 20% од граѓаните во таа општина.

Додека во членот 8 од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти е утврдено дека име на улица, плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект може да се промени на начин и во постапка за нивно определување.

Оттука, имајќи ги предвид одредбите од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти истите предвидуваат дека за да се определи име на улица, плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект на подрачјето на општината, треба да се донесе одлука од страна на Советот на општината, при што листата на имиња треба да ја утврди Советот на општината, односно Советот на Градот Скопје, по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Точка 16

Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од адвокат Миа Ношпал Чорак од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.36/2025 за поведување постапка за оценување на уставноста на член 7 од Законот за изменување на Законот за железнички систем („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.187/24) и притоа го утврди следното мислење:

Со поднесената Иницијатива подносителот го оспорува членот 7 како преодна одредба од Законот за изменување на Законот за железничкиот систем („Службен весник на

shkruhet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, ndërsa në komunën ku të paktën 20% e qytetarëve përdorin një gjuhë tjetër zyrtare ndryshe nga gjuha maqedonase, emri i rrugës, sheshit, urës apo objektit tjetër infrastrukturor, përveç në gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik, shkruhet edhe në gjuhën dhe alfabetin që e përdorin të paktën 20% e qytetarëve në atë komunë.

Ndërsa në nenin 8 të Ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore është përcaktuar se emri i rrugës, sheshit, urës apo objektit tjetër infrastrukturor mund të ndryshohet në mënyrën dhe përmes procedurës me të cilën janë përcaktuar.

Prandaj, duke i pasur parasysh dispozitat e Ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore, ato parashikojnë që për të caktuar emrin e rrugës, sheshit, urës apo objektit tjetër infrastrukturor në territorin e komunës, duhet të merret vendim nga ana e Këshillit të komunës, ndërsa lista e emrave duhet të përcaktohet nga Këshilli i komunës, përkatësisht nga Këshilli i Qytetit të Shkupit, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Pika 16

Qeveria e shqyrtoi Nismën e parashtruar nga avokatja Mia Noshpall Çorak nga Shkupi, dorëzuar deri te Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me nr.K.36/2025 për inicimin e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 7 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Sistemit Hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 187/24), dhe njëherit e përcaktoi këtë mendim:

Me Nismën e dorëzuar, parashtruesi konteston nenin 7 si dispozitë kalimtare nga Ligji për ndryshimin e Ligjit të Sistemit Hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 187/24) i cili

Република Северна Македонија“ бр.187/24) која пропишува дека „Приватно домашно или странско правно лице може да врши јавен железнички превоз на патници и стока согласно со одредбите од овој закон по пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија. Постапките за издавање на дозволи за вршење јавен железнички превоз на патници и стока и постапките за издавање сертификати за сигурност за вршење на јавен железнички превоз на патници и стока согласно со Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.302/20 и 253/23), започнати пред влегувањето во сила на овој закон, ќе запрат со денот на влегувањето во сила на овој закон.“.

Подносителот на Иницијативата смета дека членот 7 од Законот за изменување на Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.187/24) е одредба спротивна со член 8, член 52 став 4, член 54, член 55, член 57 и член 69 од Уставот на Република Северна Македонија, односно дека со истата се повредуваат основните темелни вредности на уставниот поредок, дека законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните, дека слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот. Исто така, дека со Уставот на Република Северна Македонија се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото и дека Републиката го поттикнува економскиот напредок и се грижи за порамномерен просторен и регионален развој.

Подносителот на Иницијативата, тргнувајќи од одредбите на Уставот на Република Северна Македонија, смета дека на правните лица им се оспорува правото да вршат железнички превоз, што е спротивно на загарантираните права и слободи со Уставот, но и дека оспорената одредба

пërcakton se: „Person privat juridik vendas ose i huaj mund të kryejë transport publik hekurudhor të udhëtarëve dhe mallrave në përputhje me dispozitat e këtij ligji pas anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Procedurat për lëshimin e lejeve për kryerjen e transportit publik hekurudhor të udhëtarëve dhe mallrave dhe procedurat për lëshimin e certifikatave të sigurisë për kryerjen e transportit publik hekurudhor të udhëtarëve dhe mallrave në përputhje me Ligjin të Sistemit Hekurudhor („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16, 64/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 302/20 dhe 253/23), të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të ndalen me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.“

Parashtruesi i Nismës vlerëson se neni 7 i Ligjit për ndryshimin e Ligjit të Sistemit Hekurudhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 187/24) është dispozitë në kundërshtim me nenin 8, nenin 52, paragrafi 4, nenin 54, nenin 55, nenin 57 dhe nenin 69 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, dmth. se me të shkelen vlerat themelore të rendit kushtetues, se ligjet dhe aktet e tjera normative nuk mund të kenë efekt prapaveprues, përveç rasteve të jashtëzakonshme kur kjo është më e favorshme për qytetarët, se liritë dhe të drejtat e njeriut dhe qytetarit mund të kufizohen vetëm në rastet e përcaktuara me Kushtetutë. Gjithashtu, sipas Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut garantohen liria e tregut dhe e sipërmarrjes dhe se Republika nxit përparimin ekonomik dhe kujdeset për zhvillimin më të barabartë hapësinor dhe rajonal.

Parashtruesi i Nismës, duke u nisur nga dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, vlerëson se personave juridikë u mohohet e drejta për të ushtruar transport hekurudhor, gjë që bie ndesh me të drejtat dhe liritë e garantuara me Kushtetutë por se edhe dispozita e kontestuar është në

е во спротивност и со член 2 став 1 точки 13 и 15 од Законот за железничкиот систем, од причина што во истите е предвидено дека „Железнички превозник“ е јавно или приватно, домашно или странско правно лице кое поседува дозвола и сертификат за сигурност за вршење на јавен железнички превоз, односно дека „Железнички превоз“ е дејност што опфаќа превоз на патници и/или стока и/или влека на возови.

kundërshtim edhe me nenin 2 paragrafi 1, pikat 13 dhe 15 të Ligjit të Sistemit Hekurudhor, për shkak se në to është paraparë që: “Transportues hekurudhor” është person juridik, publik ose privat, vendas ose i huaj, i cili posedon leje dhe certifikatë sigurie për kryerjen e transportit publik hekurudhor, gjegjësisht „Transport hekurudhor“ është veprimtari që përfshin transportin e udhëtarëve dhe/ose mallrave dhe/ose tërheqjen e trenave.

Воедно, подносителот смета дека оспорената одредба е спротивна и на член 9 став 1 од Законот за железничкиот систем.

Gjithashtu, parashtuesi vlerëson se dispozita e kontestuar është në kundërshtim edhe me nenin 9 paragrafi 1 të Ligjit të Sistemit Hekurudhor.

Со Законот за железничкиот систем се уредуваат развојот на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура, организацијата на железничкиот систем, начинот и условите за извршување на железничкиот превоз и видовите превоз, управувањето, организирањето, заштитата на железничката инфраструктура и пристапот до железничката инфраструктура, наплата за пристап за користење на железничката инфраструктура, доделувањето на инфраструктурните капацитети, објавата на мрежа, основањето на независно и самостојно регулаторно тело, доделувањето и видовите на концесија, финансирањето на железничката инфраструктура и услугите од јавен интерес во железничкиот превоз на патници.

Me Ligjin e Sistemit Hekurudhor rregullohen: zhvillimi i trafikut hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore, organizimi i sistemit hekurudhor, mënyra dhe kushtet për kryerjen e transportit hekurudhor dhe llojet e transportit, menaxhimi, organizimi dhe mbrojtja e infrastrukturës hekurudhore dhe qasja në infrastrukturën hekurudhore, pagesë për qasje për shfrytëzimin e infrastrukturës hekurudhore, ndarja e kapaciteteve infrastrukturore, publikimi i rrjetit, themelimi i organi rregullator të pavarur dhe autonom, dhënia dhe llojet e koncesioneve, financimi i infrastrukturës hekurudhore dhe shërbimet me interes publik në transportin hekurudhor të udhëtarëve.

Имено, оспорената одредба е пропишана во Законот за изменување на Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.187/24), поради лошата финансиска состојба, како и драстичното намалување на превозот по стока, меѓутоа и на превозот на патници во железничкиот сообраќај, пришто Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје се соочува со проблеми во однос на одржување на ликвидноста на фирмата.

Pra, dispozita e kontestuar është parashikuar në Ligjin për ndryshimin e Ligjit të Sistemit Hekurudhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 187/24), për shkak të gjendjes së rënduar financiare dhe rënies drastike të volumit të transportit hekurudhor, si në sektorin e mallrave ashtu edhe në atë të udhëtarëve, me ç’rast, Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Transport SHA Shkup përballen me vështirësi serioze në ruajtjen e likuiditetit të kompanisë.

Целта на пропишување на оспорената одредба „приватно домашно или странско правно лице

Qëllimi i rregullimit të dispozitës së kontestuar “person juridik privat vendor apo i huaj mund të kryejë

може да врши јавен железнички превоз на патници и стока согласно со одредбите од овој закон по пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија", е да се овозможи двете компании Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје, како и Јавното претпријатие Железници на Република Северна Македонија Инфраструктура – Скопје, да зајакнат и финансиската состојба да се подобри, преку вложувања во изградба на нова железничка инфраструктура и модернизација на истата, како и обновување на возниот парк.

Оттука, имајќи го предвид напред наведеното, а притоа имајќи го предвид и членот 9 од Законот за железничкиот систем, кој содржи одредби за подобрување на финансиската состојба на превозникот во државна сопственост и на управителот на инфраструктура, каде основачот може да утврди соодветни механизми со кои ќе се намали нивната задолженост, Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да ја отфрли Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 7 од Законот за изменување на Законот за железничкиот систем („Службен весник на на Република Северна Македонија“ бр.187/24), односно да донесе решение за nepоведување постапка за оценување на уставноста.

Точка 17

17. Владата го одложи разгледувањето на Понудата од нотар Дејан Павлоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.23446 за КО Сингелик 1, на КП бр.4146/1, викано место улица „А. Попов", Имотен лист бр.27498 за КО Сингелик 1, на КП бр.4146/16, викано место улица „А. Попов", Имотен лист бр.23649 за КО Сингелик 1, на КП бр.4146/11, викано место улица „А.Попов", Имотен лист бр.22543 за КО Сингелик 1, на КП бр. 4146/5, викано место/улица „А. Попов", Имотен лист бр.23445 за КО Сингелик 1, на КП бр.4146/2, викано место/улица „А. Попов", поради

transport hekurudhor publik të udhëtarëve dhe mallrave në përputhje me dispozitat e këtij ligji pas anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian" është të mundësohet që të dy kompanitë Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut Transport SHA – Shkup dhe Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut Infrastruktura – Shkup, të forcohen dhe të përmirësohet gjendja financiare, përmes investimeve në ndërtimin e infrastrukturës së re hekurudhore dhe modernizimin e saj, si dhe rinovimin e parkut lëvizës.

Prandaj, duke pasur parasysh të lartpërmendurën, si dhe duke e pasur parasysh nenin 9 të Ligjit të Sistemit Hekurudhor, i cili përmban dispozita për përmirësimin e gjendjes financiare të transportuesit në pronësi shtetërore dhe të menaxherit të infrastrukturës, ku themeluesi mund të përcaktojë mekanizma të përshtatshëm për të ulur nivelin e tyre të borxhit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i propozon Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut të hedhë poshtë Nismën për fillimin e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 7 të Ligjit për ndryshimin e Ligjit të Sistemit Hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 187/24), përkatësisht të sjellë aktvendim për mosinicimin e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë.

Pika 17

17. Qeveria e shtyu shqyrtimin e Ofertës nga noteri Dejan Pavloski nga Shkupi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me Fletëpronësi nr. 23446 për KK Hasanbeg 1, të PK nr. 4146/1, vendi/rruga e quajtur "A. Popov", Fletëpronësi nr. 27498 për KK Hasanbeg 1, të PK nr. 4146/16, vendi/rruga e quajtur "A. Popov", Fletëpronësi nr. 23649 për KK Hasanbeg 1, të PK nr. 4146/11, vendi/rruga e quajtur "A. Popov", Fletëpronësi nr. 22543 për KK Hasanbeg 1, të KP nr. 4146/5, vendi/rruga e quajtur "A. Popov", Fletëpronësi nr. 23445 për KK Hasanbeg 1, të PK nr. 4146/2, vendi/rruga e quajtur "A. Popov", për

потребата Министерството за транспорт да достави мислење по истата.

Точка 18

По оваа точка немаше предлози.

Точка 19

1. Владата го разгледа Барањето од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за изменување на Заклучокот бр.1 по Точка 14 „Информација во врска со пријавувањето во задолжително здравствено осигурување на лицата кои имаат пониски и повисоки примања, а не се вработени (невработени лица) согласно одредбите од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и Законот за здравствено осигурување, во процесот на регистрација/пререгистрација во здравственото осигурување“ од Нацрт – записникот од Шеесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25 март 2025 година, го прифати Барањето и заклучи истиот да се измени и да гласи:

„1. Се укажува на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, во соработка со Министерството за финансии, Министерството за здравство и Министерството за финансии - Управа за јавни приходи, да изготват предлог за нов начин на пријавување, утврдување на својство на осигурено лице и одјавување на лицата кои имаат пониски и повисоки примања, а не се вработени (невработени лица) и за истиот во рок од 6 месеци да ја информираат Владата.“

2. Владата ја разгледа Информацијата за потребата од промена на надлежни институции за исполнување на чекори од Реформската агенда 2024-2027, како материјал за информирање.

3. Владата по Барањето за изменување на Заклучок бр.2, Точка 4 од Нацрт – записникот од

shkak të nevojës që Ministria e Transportit të dorëzojë mendim për të njejtën.

Pika 18

Për këtë pikë nuk kishte pyetje as propozime.

Pika 19

1. Qeveria e shqyrtoi Kërkesën nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut për ndryshimin e Konkluzionit nr.1 për Piken 14 „Informacion lidhur me paraqitjen në sigurimin shëndetësor të detyrueshëm të personave me të ardhura të ulëta dhe të larta, të cilët nuk janë të punësuar (personat e papunë) sipas dispozitave të Ligjit të Kontributeve nga Sigurimi Social i Detyrueshëm dhe Ligjit të Sigurimit Shëndetësor, në procesin e regjistrimit/riregjistrimit në sigurimin shëndetësor“ nga Draft-Procesverbali i Mbledhjes së 63-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 25 mars 2025, e pranoi Kërkesën dhe konkludoi që i njëjti të ndryshohet dhe të thotë:

“1. I sugjerohet Fondit të Sigurimit Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Financave – Drejtorinë e të Ardhurave Publike, të përgatisin propozim për mënyrën e re të paraqitjes, përcaktimit të statusit të personit të siguruar dhe çregjistrimit të personave me të ardhura të ulëta dhe të larta, të cilët nuk janë të punësuar (personat e papunë), dhe për këtë brenda afatit prej 6 muajsh të informojnë Qeverinë.

2. Qeveria e shqyrtoi Informacionin për nevojën e ndryshimit të institucioneve kompetente për përmbushjen e hapave nga Agjenda reformuese 2024-2027, si material për informim.

3. Qeveria, pas Kërkesës për ndryshimin e Konkluzionit nr.2, Pika 4 nga Draft-Procesverbali i

Стотата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 август 2025 година, доставено од Министерството за финансии, под бр.08-9881/2 од 20 август 2025 година, кој гласи:

„2. Се задолжува Министерството за финансии, средствата кои ги има обезбедено Министерството за односи меѓу заедниците во врска со организацијата на настанот за одбележување на денот на потпишување на Охридскиот рамковен договор во износ од шест милиони денари да ги исплати на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија и Министерството за култура и туризам како институциите кои ќе ги обезбедат услугите во врска со настанот.“, заклучи истиот да се измени и да гласи:

„2. Се задолжува Министерството за финансии при евентуална подготовка на Предлог-одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите за 2025 година да спроведе прераспределба на одобрените средства помеѓу засегнатите буџетски корисници (Министерството за односи меѓу заедниците, Министерството за култура и туризам, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.“

4. Владата заклучи:

- Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и надворешна трговија и Министерството за европски прашања, во соработка со Министерството за транспорт да подготват информација со барање до Европската Унија за разгледување на можноста категоријата на Професионални превозници, да се изземат од двата системи за регистрација на влез-излез во земјите членки на Европската Унија, со цел да се дозволи непречено влегување во текот на целата година без ограничување, за да не се наштети на

Mbledhjes së 100-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 7 gusht 2025, dorëzuar nga Ministria e Financave me nr.08-9881/2 më 20 gusht 2025, i cili thotë:

“2. Obligohet Ministria e Financave mjetet, të cilat i ka siguruar Ministria për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive lidhur me organizimin e ngjarjes për shënimin e ditës së nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit në shumën prej gjashtë milionë denarë, t’ia paguajë Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shërbimit të Punëve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit si institucione që do të sigurojnë shërbimet lidhur me ngjarjen.” konkludoi që i njëjti të ndryshohet dhe të thotë:

“2. Obligohet Ministria e Financave në rast të përgatitjes së Propozimvendimit për rishpërndarjen e mjeteve midis shfrytëzuesve buxhetorë të pushtetit qendror dhe midis fondeve për vitin 2025, të realizojë rishpërndarjen e mjeteve të miratuara midis shfrytëzuesve buxhetorë të përfshirë (Ministria e Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive, Ministria e Kulturës dhe Turizmit, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Shërbimi i Punëve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.”

4. Qeveria konkludoi:

- Obligohen Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Tregtisë së Jashtme dhe Ministria e Çështjeve Evropiane, në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit, të përgatisin informacion me kërkesë drejtuar Bashkimit Evropian për shqyrtimin e mundësisë që kategoria e Transportuesve profesionalë të përjashtohet nga të dy sistemet e regjistrimit hyrje-dalje në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, me qëllim që të lejohet hyrja e pandërprerë gjatë gjithë vitit pa kufizime, në mënyrë që të mos dëmtohet komuniteti i biznesit të

бизнис заедницата на македонските компании кои во голем дел превезуваат и производи од странските компании кои имаат фабрики во Република Северна Македонија, поради професионалната дејност и тоа што истите не се туристи, односно влегуваат во земјите на Европската Унија само како превозници за македонски компании.

kompanive maqedonase që në masë të madhe transportojnë edhe produkte të kompanive të huaja që kanë fabrika në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për shkak të aktivitetit profesional dhe fakti që ata nuk janë turistë, por hyjnë në vendet e Bashkimit Evropian vetëm si transportues për kompanitë maqedonase.

Точка 20

Pika 20

Владата ја разгледа Информацијата за реализација на иницијативата за зелени ленти во рамките на Планот за раст и ја усвои со следните заклучоци:

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për realizimin e iniciativës për lenta të gjelbra në kuadër të Planit të rritjes dhe e miratoi me konkluzionet në vijim:

1. Се задолжува м-р Орхан Муртезани, министер за европски прашања, најдоцна до 31 август 2025 година да ја извести Европската комисија дека Владата се согласува за приоритетноста на трите гранични премини Ѓуешево-Деве Баир, Евзони-Богородица и Хани и Елезит-Блаце.

1. Obligohet mr. Orhan Murtezani, ministër i Çështjeve Evropiane, të njoftojë Komisionin Evropian, më së voni deri më 31 gusht 2025, se Qeveria pajtohet me prioritetin e tre pikave kufitare: Gjueshevë–Deve Bair, Evzoni–Bogorodicë dhe Hani i Elezit–Bllacë.

2. Се задолжува Министерството за финансии - Царинска управа да ја преземе улогата на координативно тело за иницијативата за зелени ленти.

2. Obligohet Ministria e Financave – Drejtoria e Doganave të marrë rolin e trupit koordinues për iniciativën e lentave të gjelbra.

3. Се задолжува м-р Орхан Муртезани, министер за европски прашања, најдоцна до 31 август 2025 година да ја извести Европската комисија дека Министерството за финансии – Царинска управа ја презема улогата на координативно тело за иницијативата за зелени ленти и за целокупната координација на проектите.

3. Obligohet mr. Orhan Murtezani, ministër i Çështjeve Evropiane, të njoftojë Komisionin Evropian, më së voni deri më 31 gusht 2025, se Ministria e Financave – Drejtoria e Doganave e merr rolin e trupit koordinues për iniciativën e lentave të gjelbra dhe për koordinimin gjithëpërfshirës të projekteve.

4. Се задолжува Министерство за финансии - Царинската управа, во рок од 30 дена, да формира работна група за иницијативата за зелени ленти, која ќе се состанува на редовна основа и ќе вклучи претставници од Министерството за транспорт, Министерството за финансии, Министерството за европски прашања, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија и Министерството за внатрешни работи.

4. Obligohet Ministria e Financave – Drejtoria e Doganave , brenda afatit prej 30 ditësh, të formojë grup pune për iniciativën e lentave të gjelbra, i cili do të mbledhet në baza të rregullta dhe do të përfshijë përfaqësues nga Ministria e Transportit, Ministria e Financave, Ministria e Çështjeve Evropiane, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme dhe Ministria e Punëve të Brendshme.

5. Се задолжува Царинската управа да пополни образец за концепт на проект за секој граничен премин одделно (Ѓуешево-Деве Баир, Евзони-Богородица и Хани и Елезит-Блаце) и да го достави до Министерството за финансии, најдоцна до 15 септември 2025 година.

Точка 21

Владата ја разгледа Информацијата за привремено сместување на Основното училиште со ресурсен центар „Иднина“, Скопје, како материјал за информирање.

Точка 22

Владата ја разгледа Предлог-одлуката за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта (деветнаесетта одлука) и условно ја донесе Одлуката, доколку Агенцијата за катастар на недвижности и Министерството за финансии-Управа за имотно-правни работи достават позитивни мислења по истата.

Точка 23

Владата ја разгледа Информацијата за статусот и потребата за ефектуирање на договорот за грант наменет за проектот „Изградба на нова железничка делница Крива Паланка – граница кон Р.Бугарија, како дел од железничкиот Коридор VIII“, со усогласен текст на Амандман бр.1 на Договорот и ја усвои со следните заклучоци:

1. Го прифати усогласениот текст на Амандманот бр.1 на Договорот за грант (Коридор VIII Железница – Источна делница МК или CORRIDOR VIII RAIL - EASTERN SECTION МК) помеѓу Министерството за финансии, Министерството за транспорт и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје и Европската инвестициска банка во врска со инвестицискиот грант и грантот за техничка

5. Obligohet Drejtoria e Doganave të plotësojë formular për konceptin e projektit për secilën pikë kufitare veç e veç (Gjueshevë–Deve Bair, Evzoni–Bogorodicë dhe Hani i Elezit–Bllacë) dhe ta dorëzojë atë te Ministria e Financave, më së voni deri më 15 shtator 2025.

Pika 21

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për akomodim të përkohshëm të Shkollës fillore me qendër burimore “Idnina” Shkup, si material për informim.

Pika 22

Qeveria e shqyrtoi Propozimvendimin për dorëzim të paluajtshmërisë në posedim të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore (vendimi i nëntëmbëdhjetë) dhe e solli me kusht Vendimin, në qoftë se Agjencia e Kadastrës të Patundshmërive dhe Ministria e Financave -Drejtoria e Çështjeve Pronësore-Juridike dorëzojnë mendime pozitive për të njëjtin.

Pika 23

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për statusin dhe nevojën për zbatimin e marrëveshjes për grant të dedikuar për projektin “Ndërtim i hekurudhës së re seksioni Kriva Pallankë – kufiri me R. e Bullgarisë, si pjesë e Korridorit hekurudhor VIII”, me tekst të harmonizuar të Amendamentit nr.1 të Marrëveshjes dhe e miratoi me konkluzionet në vijim:

1. E pranoi tekstin të harmonizuar të Amendamentit nr.1 të Marrëveshjes për grant (Korridori hekurudhor VIII - Seksioni lindor MK ose CORRIDOR VIII RAIL – EASTERN SECTION MK) ndërmjet Ministrisë së Financave, Ministrisë së Transportit dhe Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup dhe Banka Evropiane e Investimeve në lidhje me grantin

помош од Инвестициската рамка за Западен Балкан.

2. Се овластува м-р Гордана Димитриеска Кочоска, министер за финансии, да го потпише Амандманот бр.1 на Договорот за грант (Коридор VIII Железница – Источна делница МК или CORRIDOR VIII RAIL - EASTERN SECTION MK) меѓу Република Северна Македонија и Европската инвестициска банка.

3. Се овластува Александар Николоски, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за транспорт, да го потпише Амандманот бр.1 на Договорот за грант (Коридор VIII Железница – Источна делница МК или CORRIDOR VIII RAIL - EASTERN SECTION MK) меѓу Република Северна Македонија и Европската инвестициска банка.

4. Се овластува Синиша Ивановски, директор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, да го потпише Амандманот бр.1 на Договорот за грант (Коридор VIII Железница – Источна делница МК или CORRIDOR VIII RAIL - EASTERN SECTION MK) меѓу Република Северна Македонија и Европската инвестициска банка.

5. Се задолжува Министерството за финансии во соработка со Министерството за транспорт и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје веднаш по добивање на извештајот од консултантот за техничка помош да ги преземе сите потребни активности во врска со измените на договорите за заем со ЕИБ и ЕБОР, како и на договорот за грант.

6. Се укажува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје да започне со нова тендерска постапка за избор на надзорен инженер во најкус можен рок по

investues dhe grantin për ndihmë teknike nga Korniza investuese për Ballkanin Perëndimor.

2. Autorizohet mr. Gordana Dimitrieska Koçoska, ministre e Financave, ta nënshkruajë Amendamentin nr.1 të Marrëveshjes për grant (Korridori hekurudhor VIII - Seksioni lindor MK ose CORRIDOR VIII RAIL – EASTERN SECTION MK) ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bankës Evropiane të Investimeve.

3. Autorizohet Aleksandar Nikolloski, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ministër i Transportit, ta nënshkruajë Amendamentin nr. 1 të Marrëveshjes për grant (Korridorit hekurudhor VIII - Seksioni lindor MK ose CORRIDOR VIII RAIL – EASTERN SECTION MK) ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bankës Evropiane të Investimeve.

4. Autorizohet Sinisha Ivanovski, drejtor i Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup, që ta nënshkruajë Amendamentin nr.1 të Marrëveshjes për grant (Korridori VIII Hekurudhor – Seksioni lindor MK ose CORRIDOR VIII RAIL – EASTERN SECTION MK) ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bankës Evropiane të Investimeve.

5. Obligohet Ministria e Financave, në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Ndërmarrjen Publike për Infrastrukturë Hekurudhore Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup, menjëherë pas marrjes së raportit nga konsulenti për ndihmë teknike të ndërmarrë të gjitha aktivitetet e nevojshme lidhur me ndryshimet e marrëveshjeve të huasë me BEI dhe BERZH, si dhe të marrëveshjes për grant.

6. I sugjerohet Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup të fillojë me procedurë të re tenderimi për përzgjedhjen e inxhinierit mbikëqyrës në afat sa më të shkurtër kohor, pas

претходно поништување на постапката за избор на надзорен инженер, согласно со правилата на Европската инвестициска банка, да ја информира Банката за донесената одлука и да ги преземе сите неопходни чекори за формално завршување на претходната тендерска постапка.

7. Се укажува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје да формира работна група со цел спроведување на активности поврзани со овој проект во чиј состав ќе има претставници од ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје и претставници од Министерството за транспорт и за тоа ќе ја информира Европската инвестициска банка како водечка банка за овој проект.

Точка 24

Владата ја разгледа Информацијата во врска со одржување на седница на Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажана за 27 август 2025 година и ја усвои со следните заклучоци:

1. Заклучоците од оваа информација да се достават до овластеното лице, кое согласно член 392 од Законот за трговските друштва, има својство на полномошник со полномошно во својство на јавна исправа и претставник на акциите на Владата на Република Северна Македонија во Друштвото, како упатство за начинот на гласање на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за 27 август 2025 година.

2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, да го извести Тутунски комбинат АД Прилеп за назначениот полномошник на Владата на Република Северна Македонија на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за 27 август 2025 година.

анулимит парактат të procedurës për përzgjedhjen e inxhinierit mbikëqyrës, në përputhje me rregullat e Bankës Evropiane të Investimeve, ta informojë Bankën për vendimin e marrë dhe të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për përfundimin formal të procedurës tenderuese paraprake.

7.1 sugjerohet Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup të formojë grup pune me qëllim realizimin e aktiviteteve të lidhura me këtë projekt, në përbërje të të cilit do të ketë përfaqësues nga NP HRMV – Infrastrukturë – Shkup dhe përfaqësues nga Ministria e Transportit, dhe për këtë të informojë Bankën Evropiane për Investime si banka udhëheqëse për këtë projekt.

Pika 24

Qeveria e shqyrtoi Informacionin lidhur me mbajtjen e mbledhjes së Kuvendit të aksionerëve të Kombinatit të duhanit SHA Prilep, e caktuar për 27 gusht 2025 dhe e miratoi me konkluzat e mëposhtme:

1. Konkluzat nga ky informacion të dorëzohen deri te personi i autorizuar, i cili sipas nenit 392 të Ligjit të Shoqërive Tregtare, ka cilësinë e të autorizuarit me autorizim në cilësinë e dokumentit publik dhe përfaqësues i aksioneve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Shoqërinë, si udhëzim për mënyrën e votimin të Kuvendit të aksionarëve të Kombinatit të duhanit SHA Prilep, e caktuar më 27 gusht 2025.

2. Obligohet Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, ta njoftojë Kombinatit të duhanit SHA Prilep për të autorizuarin e caktuar të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të Kuvendit të aksionarëve të Kombinatit të duhanit SHA Prilep, e caktuar më 27 gusht 2025.

3. Го одобри начинот на гласање на Собранието од страна на својот претставник, по наведените точки од дневниот ред и тоа:

ДНЕВЕН РЕД:

Процедурален дел

1. Избор на работни тела на Собранието

а) Верификациона комисија од 3 члена

- По оваа точка од Друштвото е доставена Предлог-одлука за избор на верификациона комисија.

За оваа точка да гласа „ЗА“.

б) 1 бројач на гласови

- По оваа точка од Друштвото е доставена Предлог-одлука за избор на бројач на гласови.

За оваа точка да гласа „ЗА“.

2. Избор на претседавач на Собрание на акционери

- По оваа точка е доставена Предлог-одлука за избор на претседавач на Собрание.

За оваа точка да гласа „ЗА“.

Работен дел:

1. Донесување на Одлука за одобрување на склучување на анекси бр.1 кон договори за РРКЛ склучени со Комерцијална банка АД Скопје и НЛБ банка АД Скопје – голема зделка.

За оваа точка да гласа „ЗА“.

Точка 25

Владата ја усвои Информацијата за потпишување на Третиот дополнителен протокол на Европската конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја, со текст на Трет дополнителен протокол и ја усвои со следните заклучоци:

1. Го прифати текстот на Третиот дополнителен протокол на Европската конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја.

2. Се определува Игор Филков, министер за правда, во име на Владата на Република Северна Македонија, да го потпише Третиот дополнителен

3. E miratoi mënyrën e votimit të Kuvendit nga ana e përfaqësuesit të tij, për pikat e mëposhtme të rendit të ditës edhe atë:

REND DITE:

Pjesa procedurale

1. Zgjedhje të trupave punues të Kuvendit

a) Komision verifikues prej 3 anëtarëve

- Për këtë pikë nga Shoqëria është dorëzuar Propozimvendim për zgjedhje të Komisionit verifikues.

Për këtë pikë të votohet "Pro".

b) 1 numërues i votave

- Për këtë pikë nga Shoqëria është dorëzuar Propozimvendim për zgjedhje të numëruesit të votave.

Për këtë pikë të votohet "Pro".

2. Zgjedhje e kryesuesit të Kuvendit të aksionarëve

- Për këtë pikë është dorëzuar Propozimvendim për zgjedhje të kryesuesit të Kuvendit.

Për këtë pikë të votohet "Pro".

Pjesa punuese:

1. Sjellja e Vendimit për miratimin e lidhjes së anekseve nr.1 ndaj marrëveshjeve për LKRrK të lidhura me Bankën Komerciale SHA Shkup dhe Bankën NLB SHA Shkup – marrëveshje e madhe.

Për këtë pikë të votohet "Pro".

Pika 25

Qeveria e miratoi Informacionin për nënshkrimin e Protokollit të tretë shtesë të Konventës Evropiane për ndihmë juridike të ndërsjellë në materien penale, me tekst të Protokollit të tretë shtesë dhe e miratoi me konkluzat e mëposhtme:

1. E pranoi tekstin Protokollit të tretë shtesë të Konventës Evropiane për ndihmë juridike të ndërsjellë në materien penale.

2. Përcaktohet Igor Fillkov, ministër i Drejtësisë, në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut ta nënshkruajë Protokollin e tretë shtesë të

протокол на Европската конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја.

Konventës Evropiane për ndihmë juridike të ndërsjellë në materien penale.

Точка 26

Pika 26

Владата ја разгледа Предлог-уредбата за изменување на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон и ги донесе следните заклучоци:

Qeveria e shqyrtoi Propozimdekretin për ndryshimin e Dekretit për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit për zbatimin e Ligjit Doganor dhe i solli konkluzat e mëposhtme:

1. Ја донесе Уредбата за изменување на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон, со заклучок текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.

1. E solli Dekretin për ndryshimin e Dekretit për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit për zbatimin e Ligjit Doganor, me konkluzë teksti i të njëjtit të harmonizohet me Sekretariatit e Legjislacionit.

2. Се задолжува Министерството за надворешни работи и надворешна трговија да ги обезбеди потребните услови од член 59 од Уредбата, во делот на потребните податоци за примена на доказите за потекло и методите на административна соработка со Соединетите Американски Држави, со цел исполнување на условите за примена на преференцијалниот третман на стока со потекло од Соединетите Американски Држави.

2. Obligohet Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Tregtisë së Jashtme ti sigurojë kushtet e nevojshme nga neni 59 nga Dekreti, në pjesën e të dhënave të nevojshme për zbatimin e dëshmive për origjinën dhe metodat e bashkëpunimit administrativ me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qëllim përmbushjen e kushteve për zbatimin e trajtimit preferencial të mallit me origjinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Точка 27

Pika 27

Владата ја разгледа Предлог-одлуката за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај и условно ја донесе Одлуката, со заклучок текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.

Qeveria e shqyrtoi Propozimvendimin për dhënien me qira të objekteve në vendaklimet kufitare për komunikacionin rrugor dhe me kusht e miratoi Vendimin, me konkluzion teksti i të njëjtit të harmonizohet me Sekretariatit e Legjislacionit.

Исто така, потребно е Агенцијата за катастар на недвижности и Министерството за финансии-Управа за имотно-правни работи достават мислења по истата.

Gjithashtu, është e nevojshme Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive dhe Ministria e Financave – Drejtoria e Çështjeve Pronësore-Juridike të dorëzojnë mendime për të njëjtin.

*

*

*

*

*

*

На седницата се водени стенографски белешки.

Në mbledhje u mbajtën shënime stenografike.

Седницата заврши во 13:30 часот.

Mbledhja mbaroi në ora 13:30.